



СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА

1830

2

Službeni vesnik SR
Makedonije

91001 Skopje
fah 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватско-српски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата. — Жиро-сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-1125

Петок, 13 јули 1979

БЕЛГРАД

БРОЈ 32

ГОД. XXXV

Цена на овој број е 18 динари. — Претплата за 1979 година изнесува 800 динари. — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226. — Телефони: централа 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Комерцијален сектор 651-671; Телекс 11756

520.

Врз основа на член 2 став 1 и на член 3 од Законот за ограничување на користењето и движењето на патничките и други моторни возила („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/79 и 30/79) и на член 39 став 3 од Законот за основите на безбедноста на сообраќајот на патиштата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/74), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА БРЗИНАТА НА ДВИЖЕЊЕТО И КОРИСТЕЊЕТО НА ПАТНИЧКИТЕ АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛИТЕ

Член 1

Во Уредбата за ограничување на брзината на движењето и користењето на патничките автомобили и мотоциклите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/79) називот на уредбата се менува и гласи: „Уредба за ограничување на брзината на движењето и користењето на моторните возила“.

Член 2

По член 1 се додава нов член 1а, кој гласи: „Се ограничува брзината на движењето за следните категории моторни возила, и тоа:

1) на 80 km на час — за автобуси и автобуси со лесна приколка, како и за товарни моторни возила чија најголема дозволена тежина не преминува 7.500 kg;

2) на 80 km на час — за моторни возила кои влечат приколка за домување (караван);

3) на 70 km на час — за товарни моторни возила чија најголема дозволена тежина преминува 7.500 kg и за товарни моторни возила со приклучно возило;

4) на 50 km на час — за автобуси со приколка за превоз на патници.“

Член 3

Член 3 се менува и гласи:

„Одредбите на член 2 од оваа уредба, освен на патничките автомобили и мотоциклите изземени со член 3 на Законот за ограничување на користењето и движењето на патничките и други моторни возила, не се однесуваат ниту на:

1) патнички автомобили: на општествените организации, на инвалидите со телесни оштетувања, на инвалидите на кои им е признаено правото на придружник кога со нив се превезуваат инвалиди, и на лица на кои им е утврдена потреба од туѓа нега и помош; за итни комунални интервенции; на царинската служба кога таа врши службени дејствија; на правосудните истражни органи кога тие органи вршат службени дејствија; на органите на општествено-политичките заедници чии броеви на регистарската таб-

лица почнуваат со бројот нула, односно чии четирицифрени броеви на регистарската таблица од регистарското подрачје на Белград завршуваат со бројот 11; на општествените правни лица кои имаат регистарски табели со регистарски ознаки на Социјалистичка Република Црна Гора, односно во лична сопственост на граѓани и граѓански правни лица кои имаат регистарски табели со регистарски ознаки на: Бар, Цетиње, Котор, Никшиќ и Титоград кога се користат на патиштата на Социјалистичка Република Црна Гора, како и на патничките автомобили наменети за отстранување на оштетени возила;

2) патничките автомобили и мотоциклите кои се користат за превоз во случај на елементарни и други непогоди, како и патничките автомобили и мотоциклите на ПТТ служба со кои се врши собирање и разнесување на поштенски и телеграфски пратки;

3) посебно обележените возила наменети за превоз на деца, на стари и на онемоштени лица; возилата кога учествуваат во вежби на општонародната одбрана и општествената самозаштита; возилата кои учествуваат, односно кои непосредно се ангажирани на спортски натпревари и на други јавни приредби на патиштата; репортерските и репортажните возила на радио-телевизијата и на радиодифузните организации; возилата за придружување на вонредни (вонгабаритни) превози; возилата за организирано собирање и превоз на крв, плазма, серуми, лекови, вакцини, опojни дроги, отрови и лесно запални материјали; возилата за транспорт на биолошки материјал за трансплантации, за мострирање и анализи; возилата на хигиенско-епидемиолошката служба; возилата приспособени за потребни услуги; возилата за ветеринарски интервенции; возилата за итни интервенции на патиштата кога ги вршат тие интервенции (патарска-обиколувачка служба); возилата што се наменети за интервенции и надзор во системот на цеговодниот транспорт; возилата за итни интервенции во електродистрибуцијата; возилата на општествената исхрана; возилата на службата за одбрана од поплави и за заштита од хавариско загадување на води, возилата за одржување на технички, на електроенергетски, на градежни, на рударски, на геолошко-механички, на железнички, на телекомуникациони и на слични уреди и опрема.“

Член 4

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 633

6 јули 1979 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Иво Марган, с. р.

521.

Врз основа на член 4 став 2 и на член 5 став 2 од Законот за ограничување на користењето и движењето на патничките и други моторни возила („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/79 и 30/79), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ИЗЗЕМАЊЕ ОД ЗАБРАНАТА НА ДВИЖЕЊЕ НА ТОВАРНИ МОТОРНИ ВОЗИЛА НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ПРАВНИ ЛИЦА НА ОПРЕДЕЛЕНИ РЕЛАЦИИ И ПРЕВОЗИ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ВИДОВИ ЛЕСНО РАСИПЛИВИ СТОКИ

Член 1

Во Уредбата за изземање од забраната на движење на товарни моторни возила на општествените правни лица на определени релации и превози на определени видови лесно расипливи стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/79) називот на уредбата се менува и гласи: „Уредба за изземање од забраната на движење на товарни моторни возила на општествените правни лица, односно на товарни моторни возила во сопственост на граѓаните и граѓанските правни лица на определени релации и превози на определени видови лесно расипливи стоки“.

Член 2

Член 1 се менува и гласи:

„Со оваа уредба се утврдуваат видовите на товарните моторни возила и видовите на специјални возила на општествените правни лица, кои се изземаат од забраната на движење на релациите подолги од 200 km од седиштето на тие лица, односно од седиштето на работните единици или работилиштата на тие лица и видовите на товарните моторни возила на граѓаните и на граѓанските правни лица, кои се изземаат од забраната на движење на релациите подолги од 200 km од живеалиштето на граѓаните, односно од седиштето на граѓанското правно лице, односно од местото во кое возилото е регистрирано или од местото во кое возилото се користи врз основа на договор склучен во писмен облик со општествено правно лице — ако превозот се врши за сопствени потреби.“

Со оваа уредба се утврдуваат и видовите на лесно расипливи стоки на чиј превоз не се однесуваат забраните предвидени во член 4, односно во член 5 на Законот за ограничување на користењето и движењето на патничките и други моторни возила.“

Член 3

Во член 2 точка 2 се менува и гласи:

„2) млеко, млечни производи и маргарин;“.

Во точка 5 по зборот: „печиво“ се додава записка и зборот: „квасец“.

Во точка 6 на крајот се додаваат зборовите: „и пчели во кошници“, а точката се заменува со точка и запирка и потоа се додаваат три нови точки, кои гласат:

„7) свежи јајца;

8) сурова кожа;

9) цвеќе за во саксија, режано цвеќе и садници.“.

Член 4

Член 3 се менува и гласи:

„Како специјални возила, во смисла на оваа уредба, се сметаат, и тоа:

1) силоси за превоз на стоки во растурена состојба;

2) автоладилници;

3) автодигалки;

4) автоцистерни;

5) возила за превоз на опасни материи;

6) фургони и возила приспособени за превоз на мебел и конфекција;

7) фургони и возила за превоз на пари и документација на платниот промет, поштенски марки, вредносници и пратки, како и поштенски автофургони кога вршат превоз на редовни линии за превоз на поштенски пратки;

8) возила со кои се вршат вонредни (вонгабаритни) превози и возила што ги придружуваат;

9) возила за превоз на стакло и на производи од стакло;

10) возила за превоз на крв, плазма, серуми, лекови, вакцини, оговорни дроги, отрови и лесно запални материјали, возила за транспорт на биолошки материјал за трансплантации, за мострирање и анализи и возила на хигиенско-епидемиолошката служба;

11) возила кои служат за поправки и интервенции (автороботилници, за потребите на производството и на преносот на електрична енергија, за потребите на електро-дистрибуцијата, за одржување на патиштата, за отстранување на радиопречки, за одржување на телеграфски, телефонски и релејни инсталации, за одржување на технички, електроенергетски, градежни, рударски, нафтоводни, телекомуникациони и слични уреди и опрема, за пренос и поставување на трафостаници и столбови на електричната мрежа; за одржување и експедирање на лифтови и опрема за лифтови; макари; за геолошко-геомеханички испитувања и сл.);

12) возила за превоз на средства и апарати за спречување на болести на животни и растенија и на растителни штетници;

13) возила за превоз на цистерни и на контейнери со течни хемиски средства;

14) возила на театри, на естрадни организации и на други уметнички организации и групи кога вршат превоз на персоналот и на опремата потребна за одржување на приредби;

15) возила приспособени за погребни услуги;

16) возила од регистарските подрачја на Социјалистичка Република Црна Гора кога се користат на патиштата на таа република;

17) возила за превоз на печат;

18) репортажни возила на радио-телевизијата и на радиодифузните организации;

19) возила на метеоролошката служба (противградна одбрана и сл.);

20) возила на општествените правни лица приспособени за превоз на книги (подвижни библиотеки);

21) возила за медицински прегледи (флуорографирање и сл.);

22) возила на земјоделската и спортската авијација;

23) возила со кои се врши превоз на стратешки материјал за потребите на воената индустрија;

24) возила приспособени за превоз на мопеди и мотоцикли;

Член 5

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 632

6 јули 1979 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

д-р Иво Марган, с. р.

522.

Врз основа на член 4 став 2 и на член 7 став 2 од Законот за ограничување на користењето и движењето на патничките и други моторни возила „Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/79 и 30/79), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПРЕВОЗИТЕ ШТО СЕ ИЗЗЕМААТ ОД ЗАБРАНИТЕ ОД ЧЛЕН 4 СТАВ 1, ОДНОСНО ОД ЧЛЕН 7 СТАВ 1 НА ЗАКОНОТ ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕТО И ДВИЖЕЊЕТО НА ПАТНИЧКИТЕ И ДРУГИ МОТОРНИ ВОЗИЛА

1. Одредбите на член 4 став 1 од Законот за ограничување на користењето и движењето на патничките и други моторни возила, не се однесуваат ниту на движењето на товарните моторни возила што се регистрирани во Социјалистичка Република Црна Гора, кога се движат на територијата на таа република.

2. Одредбите на член 7 став 1 од Законот за ограничување на користењето и движењето на патничките и други моторни возила, не се однесуваат ниту на движењето на патничките автомобили и автобусите на туристичките и угостителските организации кога вршат превоз на туристи, односно на своите гости, како ниту на движењето на автобусите што се регистрирани во Социјалистичка Република Црна Гора кога се движат на територијата на таа република.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 634

6 јули 1979 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Иво Марган, с. р.

523.

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76), врз основа на согласноста на надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА РЕШЕНИЈАТА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ГРАНКИ И ГРУПАЦИИ НА СТОПАНСТВОТО

1. Се продолжува важењето на следните решенија, и тоа на:

1) Решението за определување на царинската стапка „Слободно“ на увозот на специфична опрема за производство на звучни книги за потребите на слепи лица („Службен лист на СФРЈ“, бр. 11/79);

2) Решението за намалување на царината на увозот на специфична опрема што се користи за политичко-информативна дејност („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/79);

3) Решението за намалување на царината на увозот на специфична опрема што се користи во производството на магнезиум-метал („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/79);

4) Решението за намалување на царината на увозот на рибарски бродови за ловење на риби („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/79).

2. Намалувањето на царината по решенијата од точка 1 на ова решение се применува на увозот што ќе се врши до 30 септември 1979 година.

3. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 635

6 јули 1979 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Иво Марган, с. р.

524.

Врз основа на член 30 став 1 точка 8 од Законот за заштита од јонизирачки зрачења („Службен лист на СФРЈ“, бр. 54/76), Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА МАКСИМАЛНО ДОЗВОЛЕНИТЕ ГРАНИЦИ НА РАДИОАКТИВНА КОНТАМИНАЦИЈА НА ЧОВЕКОВАТА СРЕДИНА И ЗА ВРШЕЊЕТО НА ДЕ-КОНТАМИНАЦИЈА

Член 1

Максимално дозволените граници на радиоактивна контаминација на човековата средина се утврдуваат и деконтаминацијата на човековата средина се врши под условите и на начинот пропишани со овој правилник.

Член 2

Под контаминирана човекова средина се подразбира присуство на радиоактивни материји во работната или животната средина над максимално дозволените граници пропишани со овој правилник.

Под деконтаминирана човекова средина се подразбира средина во која, со соодветни постапки, контаминацијата е намалена под максимално дозволените граници пропишани со овој правилник.

Член 3

Под работна средина, во смисла на овој правилник, се подразбира средина во која се работи со радиоактивни материји над определената граница на радиоактивност.

Под животна средина, во смисла на овој правилник, се подразбираат воздухот, водата, земјиштето, човечката и добиточната храна, лековите, предметите за општа употреба и секоја друга средина во која луѓето живеат или работат.

Член 4

Максимално дозволените граници на радиоактивна контаминација на воздухот, водата за пиење и човечката храна се определени со максимално дозволеното годишно внесување на радионуклиди (МДГВ) во човечкиот организам и со средните годишни дозволени концентрации (СГДК) што се наведени во Табелата I, Табелата II, Табелата III, Табелата IV, Табелата V и Табелата VI, што се отпечатени кон овој правилник.

Член 5

Во воздухот, во водата за пиење или во човечката храна концентрацијата за одделен радионуклид и за непозната односно делумно позната смеса на радионуклиди не смее во 12 последователни месеци да ги премине вредностите на средната годишна дозволена концентрација на радионуклиди во човековата средина.

Член 6

Максимално дозволеното годишно внесување во човечкиот организам на радионуклиди по пат на инхалација или ингестија, како и сите изведени граници на контаминацијата важат само во случај ако воздухот, водата за пиење односно одделен вид на човечка храна се извор за внатрешна контаминација на луѓето.

Во случај на озрачување на човечкиот организам од повеќе извори или во случај на надворешно озрачување, дозволените граници сразмерно се намалуваат според следниот образец:

$$\frac{ГВ_{инх.}}{МДГВ_{инх.}} + \frac{ГВ_{инг.}}{МДГВ_{инг.}} + \frac{Д_n}{МДД_n} \leq 1$$

во кој симболите ги имаат следните значења:

ГВ _{инх.}	— годишно внесување со инхалација;
МДГВ _{инх.}	— максимално дозволено годишно внесување со инхалација;
ГВ _{инг.}	— годишно внесување со ингестија (со вода и храна);
МДГВ _{инг.}	— максимално дозволено годишно внесување со ингестија (со вода и храна);
Д _n	— доза со која човекот се озрачува од надворешни извори;
МДД _n	— максимално дозволена доза на озрачување на населението односно на поединец од населението.

Член 7

Максимално дозволените граници на радиоактивна контаминација на водата што служи за другите потреби на населението не смее да ги преминат границите на озрачување пропишани за поединец од населението.

Член 8

Земјиштето се смета за контаминирано ако на неговата површина стигнат радиоактивни материји од какво да е потекло и ако тие материји предизвикуваат пречекорување на границите на озрачување пропишани за населението.

Член 9

Радиоактивната контаминација на добиточната храна не смее да ги премине границите што би довеле до пречекорување на границите на контаминација определни за животните намирници од животинско потекло.

Член 10

Максимално дозволените граници на радиоактивна контаминација во готовите лекови и во суровините за приготвување на готови лекови не смеат да ги преминат границите што се пропишани за водата за пиење.

Одредбите од став 1 на овој член не се однесуваат на готовите лекови, ниту на суровините што содржат радионуклиди што се користат за дијагностички или терапевтски цели.

Член 11

Максимално дозволените граници на радиоактивна контаминација на средствата за одржување лична хигиена, за нега и разубавување на лицето и телото и на детските играчки не смеат да ги преминат границите што се пропишани за водата за пиење.

Максимално дозволените граници на радиоактивна контаминација на тутунот и на тутунските производи не смеат да ја преминат границата на активност од $3,7 \cdot 10^{-2}$ Bq алфа емитери по грам.

Максимално дозволените граници на радиоактивна контаминација во другите предмети за општа употреба не смеат да преминат:

1) во цврсти компактни материјали — 1/10 од бројчената вредност на СГДК наведена во Табелата I колона 8 во Bq/kg за одделен радионуклид, но вкупно не повеќе од 37 Bq/kg природен, односно 3,7 Bq/kg вештачки создаден радиоактивен материјал;

2) во течни и други цврсти материјали — 1/1000 од бројчената вредност на СГДК наведена во Табелата I колона 8 во Bq/kg за содржината на радионуклид со време на пол аспаѓање поголемо од 60 дена, односно 1/100 од таа вредност за радионуклиди со време на полураспаѓање помало од 60 дена, но вкупно не повеќе од 37 Bq/kg природен, односно 3,7 Bq/kg вештачки создаден радиоактивен материјал.

Член 12

Максимално дозволените граници на радиоактивна контаминација на градежниот материјал што се употребува во висока градба не смеат да ја преминат вредноста за ^{226}Ra — $3,7 \cdot 10^2$ Bq/kg, ^{232}Th — $2,6 \cdot 10^2$ Bq/kg, ^{40}K — $4,8 \cdot 10^3$ Bq/kg и за вкупната сума вештачки радионуклиди $3,7 \cdot 10^3$ Bq/kg, со тоа што да биде исполнет условот според следниот образец:

$$\frac{C_{\text{Ra}}}{3,7 \cdot 10^2} + \frac{C_{\text{Th}}}{2,6 \cdot 10^2} + \frac{C_{\text{K}}}{4,8 \cdot 10^3} + \frac{C_{\text{v}}}{3,7 \cdot 10^3} \leq 1$$

во кој симболите ги имаат следните значења:

C _{Ra}	— концентрација на ^{226}Ra во Bq/kg
C _{Th}	— концентрација на ^{232}Th во Bq/kg
C _K	— концентрација на ^{40}K во Bq/kg
C _v	— концентрација на сите вештачки радионуклиди во Bq/kg

Член 13

Радиоактивната контаминација на површините во работната и животната средина и површинската контаминација на луѓето и на нивните алишта не смеат да ги преминат максимално дозволените граници наведени во Табелата VII што е отпечатена кон овој правилник.

Член 14

Деконтаминација на човековата средина е секоја постапка што води кон намалување или отстранување на контаминацијата на таа средина.

Резултатот на деконтаминацијата се изразува како количник на почетната активност и на активността по деконтаминацијата (ФД — фактор на деконтаминација).

Член 15

Деконтаминација на воздухот се постигнува со непрекината промена на воздухот во зграда, во просторија или на одделно работно место, при истовремено отстранување на несаканите контаминенти со филтрација или адсорпција.

Местото за влегување на чист воздух мора да се оддели од местото за испуштање на воздух од зградата за да се спречи влегување на испуштениот воздух (рециркулација).

Член 16

Начинот на деконтаминација на водата, на човечката храна и добиточната храна се определува врз основа на следните критериуми:

- 1) количината на контаминираната вода и храна и нивната намена;
- 2) видот, својството и концентрацијата на контаминентите;

3) физикалните, хемиските и другите особини на водата и храната.

Член 17

Деконтаминација на земјиштето и на градежните објекти се врши ако се утврди дека нивната контаминација е таква што да може да настане, по кој и да е пат, пречекорување на пропишаните граници на контаминација или озрачување.

Член 18

Деконтаминација на површините на работното место, на заштитните алишта, на просториите, опремата, пресеката, облеката, пратките на радиоактивен материјал, предметите за општа употреба и кожата на луѓето се врши ако се пречекорени границите на максимално дозволената контаминација на овие површини, пропишани во Табелата VII. Премачкувањето на тие површини со заштитни облоги и премачкувачи не се смета како деконтаминација во смисла на овој правилник.

Член 19

Деконтаминацијата на човековата средина се врши на начинот и по методите што се отпечатени кон овој правилник.

Методите од став 1 на овој член не ја исклучуваат примената на други признати постапки и методи со кои може да се изврши успешно деконтаминација.

Член 20

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1774
24 мај 1979 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
труд, здравство и соци-
јална заштита,
Светозар Пеповски, с. р.

МЕТОДИ ЗА ДЕКОНТАМИНАЦИЈА НА ЧОВЕКОВАТА СРЕДИНА

I. МЕТОДИ ЗА ДЕКОНТАМИНАЦИЈА НА ВОДА

За деконтаминација на вода се користат следните методи:

1) деконтаминација по пат на природно радиоактивно распаѓање се применува кај води загадени од радионуклиди со релативно пократко време на полураспаѓање (J-131, П-32 и сл.) кои обично се појавуваат во клинички и други радиоизотопни лаборатории. Резервоарите за одлежување на контаминираната вода, по можност повеќе од нив, кои наизменично се полнат и празнат, мораат да бидат сместени во посебна просторија и снабдени со покажувачи на нивото и со уреди за земање извадоци на вода;

2) флокулација, таложение и седиментација — метод подразбира создавање на флокули или талози што ги атсорбираат или оклудираат радиоактивните материји што се растворени или се присутни во водата во форма на суспензии или колоиди. Создавањето на флокули или талози се постигнува со додавање на определени хемикалии, во базен медиум, на пример на железни и алуминиумски соли. Овој метод е погоден за помалку контаминирани води, а ФД изнесува помеѓу 2 и неколку стотини, што зависи од видот, својствата и концентрацијата на елементите во водата. Другите растворени суп-

станции, како што се хелатни агенси, можат битно да ја намалат ефикасноста на методот. Создадената тиња, во која се концентрираат радионуклиди, се отстранува со филтрација или седиментација, а филтратот или декантот може во процесот повторно да се примени или натаму се определува;

3) дестилација — постапката не зависи од степенот на контаминација, а зависно од апаратурата се постигнува ФД од 10^4 и повеќе. Ако водите содржат гасовити радиоактивни состојки, на пример трициум, постапката не може да се примени;

4) јонска замена. Во текот на постапката радиоактивните јони од водата се врзуваат на природните или вештачките јонски изменувачи, а еквивалентното количество на неактивни јони се ослободува во вода. Методот може да се користи за деконтаминација на води со ниска концентрација на соли, нечистотии, колоиди и сл. (додатно чистење на дестилати, деконтаминација на води што циркулираат во реактор или на води од базени за чување на истрошено нуклеарно гориво). Обично се постигнува ФД од 10 до 10^3 . Заситените јонски изменувачи се отстрануваат во радиоактивниот отпад или се регенерираат, при што треба да се води сметка за степенот на контаминација на регенераторот;

5) филтрација. Со овој метод механички се отстрануваат нерастворливите материји или вештачки создадените талози од радиоактивни суспензии. Битен дел на системот се елементите за филтрација (филтрите, помошните средства за филтрација) од кои првенствено зависи ФД (2 до 10^3);

6) дегазирање. Овој метод се применува за отстранување на контаминација што ја сочинуваат гасовити радионуклиди. Се изведува со загревање на вода или со дегазирање со помош на неактивниот гас на носачот. Зависно од почетната активност и од изведувањето на постапката, се постигнува ФД од 10 до 10^4 .

При примена на повеќе постапки за деконтаминација, дегазирањето се изведува на крајот.

II. МЕТОДИ ЗА ДЕКОНТАМИНАЦИЈА НА ХРАНА

1. Ако во храната се утврдат контаминенти со пократко време на полураспаѓање, храната се остава да отстои или се преработува во прехранбени производи кои можат лесно да се складираат за да може, низ процесот на природно радиоактивно распаѓање, да се отстрани контаминацијата.

2. Деконтаминацијата на пакувачи прехранбени производи почнува со чистење на амбалажата, и тоа со миене со текушта вода, при употреба на четка или крпа за бришење и раствор на детергент, или контаминираната амбалажа само се навлажува и отстранува, а храната се става во чиста амбалажа.

3. Непокриените прехранбени производи: месо, риби, зеленчук, зрна храна, кај кои ќе се утврди површинска контаминација, можат да се деконтаминираат со повеќекратно миене со текушта вода. Ако со миенето не може да се постигне саканата деконтаминација, на месото, рибата или зеленчукот им се реже и отстранува горниот слој дебел $0,5$ до 5 сантиметри.

4. Брашното и добиточната храна во порозни вреќи контаминирани по површината — се деконтаминираат со потопување во вода или со премачкување со влажна крпа, поради што се врзува површинскиот контаминиран слој на брашното, а внатрешниот неконтаминиран дел се пренесува во чиста амбалажа. Во случај на површинска контаминација на порозни вреќи што содржат сол, шеќер и слични прехранбени производи што се раствораат во вода, површините на вреќите се премачкуваат со растопен парафин или со брашно разматено во вода, а по врзувањето на површинскиот дел, загадениот дел се пренесува во чиста амбалажа.

III. МЕТОДИ ЗА ДЕКОНТАМИНАЦИЈА НА ЗЕМЈИШТЕ И НА ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ

1. Чистењето или измивањето на радиоактивни контаминанти од површините се применува за сообраќајници или за градежни објекти со тврдо граден горен слој (асфалт, бетон) кој делумно или целосно може да се деконтаминира ако се мие со силни млазеви вода под притисок. За таа цел можат да се користат противпожарните уреди или техниката за одржување на чистотијата во градовите.

2. Во случај на излевање на радиоактивни течности на ограничена површина од патот или сообраќајницата, мора да се направи обид течноста да се апсорбира со помош на песок, земја или сличен порозен материјал. Треба да се настојува да се спречи излевање на контаминирани раствори во канализација и канали преку кои контаминацијата лесно се шири. Материјалот што е користен за апсорпција се отстранува (со шмукалки, со одвезување), и со тој материјал понатаму се постапува како со радиоактивен отпад.

Во случај на чистење на сообраќајници во градовите, контрола на радиоактивните ефлуенти се врши во колекторите на градската канализација.

3. Стружењето и механичкото отстранување на површинскиот слој од земјиштето или од снегот, кои содржат радиоактивни контаминанти, се користи за чистење на поголеми тревни или земјени површини. Се изведува со помош на булдожер или со слична техника за теренска работа, при што површинскиот слој на земјиштето односно на снегот треба да се отстрани на доволна оддалеченост или да се изолира така што да не претставува извор за натамошна контаминација и зрачење.

4. Посилно контаминирани места на теренот можат привремено да се прекријат со слој од чиста земја (дебел околу 20 cm), со што се намалува интензитетот на дозата на зрачењето и се спречува ширењето на контаминација во воздухот.

5. Со прекопување, со длабоко орање или со симнување на површинскиот слој од контаминирани почва може значително да се намали степенот на контаминација на тревите и културите што се одгледуваат на таквото земјиште. Во случај на контаминација со фисиони продукти, со додавање вар на пасиштата се намалува содржината на стронциум во тревата. Заштитните мерки вклучуваат и измена на културата на контаминираниот земјиште, и тоа посебно на културите со помала содржина на калиум.

IV. МЕТОДИ ЗА ДЕКОНТАМИНАЦИЈА НА ПОВРШНИ

1. Општи правила

Постапката за деконтаминација мора да се изведува според следните општи правила:

1) деконтаминацијата да се започне од рабовите кон центарот на контаминираниот подрачје;

2) да се спречи ширењето на контаминација на околното подрачје;

3) во текот на деконтаминацијата повремени да се мери степенот на загаденоста;

4) чистите места или подрачја да се заштитат со пластични фолии, со хартија и сл.;

5) да се провери површинската контаминација на персоналот и материјалот пред преминувањето на чисто подрачје;

6) да се изолираат сите употребени раствори и прибор за деконтаминација додека не се измери степенот на нивната загаденост.

2. Постапка при контаминација со радионуклиди со кратко време на полураспаѓање

Во случаите на контаминација со радионуклиди со релативно кратко време на полураспаѓање, пред-

метите или подрачјата се изолираат додека со природен процес на радиоактивно распаѓање не се намали активноста под дозволените граници.

3. Рачно чистење

Рачното чистење ги опфаќа постапките како што се бришење, рибане и перене. Постапките се ефикасни за отстранување на контаминација од низок или среден степен на контаминација на непорозни или скоро непорозни површини. Чистењето се врши со помош на вода, водени раствори на тензиди, комплексирачки агенси, органски растворувачи и други хемикалии.

4. Механичко чистење

Механичките методи за деконтаминација опфаќаат: шмукање, чистење со млазеви на вода или водена пареа под притисок, квасење и чистење со ултразвук. Тие методи се користат, главно, при деконтаминација на силно загадена опрема односно површина.

а) Шмукање

Шмукањето, мокро или суво, е ефикасен метод за отстранување на послабо врзаните честички на контаминација и обично се користи како почетна постапка пред рачното чистење. Вакуумскиот систем мора да содржи филтер кој ќе го спречи ширењето на контаминацијата, посебно во воздухот. Треба да се обрне внимание на количината на радиоактивниот материјал во вакуумскиот систем, за да се избегнат прекумерните дози на озрачување на персоналот.

б) Чистење со млаз

Чистењето со млаз на вода или пареа или со раствор на хемикалии и детергенти претставува ефикасен метод со кој се постигнува висок фактор на деконтаминација. Се користат различни типови на комерцијални уреди, кои се погодни за операции на далечина и за чистење на големи површини. Чистењето со млаз на вода или пареа под висок притисок не е најпогодно поради тоа што контаминацијата се шири по голема површина, па е препорачливо операцијата да се изведува во посебни ќелии и танкови наменети за таква употреба.

в) Квасење и прскање

Уредите и материјалите со мали димензии често се деконтаминираат со квасење и прскање. Кај обата метода се користат раствори на хемикалии или на средства за перене, а постапката обично бара посебни кади и танкови, можност за рециклирација на растворот и добра вентилација со филтри. Прскањето или предност зашто обединува механичко и хемиско дејствување, со тоа што во одделни случаи обликот на објектот го спречува ефикасното чистење од целата површина. Со квасењето се овозможува добар пристап кон сите површини, но не се остварува механичко дејствување.

г) Чистење со ултразвук

Чистењето со ултразвук ги обединува предностите на хемиското и механичкото дејствување при чистењето. Најмногу се користи за мали објекти, а предноста на тој метод е во тоа што може да се изведува на далечина и што деконтаминацијата е брза и кај објекти со неправилен облик и површина.

д) Брусење и користење на абразиви

Брусењето и користењето на абразиви се ефикасни начини за деконтаминација на метали и бетонски површини.

Со брусење на површините се отстранува контаминација од помали предмети или од одделни

контаминарни места на кои површината е релативно мазна. Со брусењето се постигнува висок деконтаминационен фактор, а постапката е економична. Се користат различни комерцијални уреди за брусење. По брусењето, на површината остануваат контаминирани отпадоци, кои мораат да се отстранат со некој друг метод (шмуканье, бришење и сл.). Брусењето често предизвикува ширење на контаминацијата во воздухот и не е економично за чистење на големи површини.

Песочењето има определени предности во однос на брусењето. Песочењето е брзо, овозможува висок ФД, ефикасно е и на неправилно обликуваните површини, а може да се примени и за чистење на големи површини. За песочењето се користат различни абразиви: песок и стаклени и метални стругачици, а брзината, обликот и големината на честичите на абразивите ќе влијат врз ефикасноста на чистењето. Главниот недостаток на песочењето е во тоа што предизвикува ширење на контаминираниите честичи во воздухот. Тоа може да се спречи со техниката на мокро песочење и со изведување на операцијата во посебни комори со потпритисок, опремени со филтри.

5. Деструктивна деконтаминација

Под деструктивна деконтаминација се подразбира механичко отстранување на контаминираниите површини и делови, кои се фрлаат во радиоактивен отпад. Опасноста од ширењето на контаминацијата при овој начин на чистење зависи од степенот на контаминацијата, од природата на контаминантите и од физикалните карактеристики на деловите што се отстрануваат.

6. Нанесување на заштитен слој

Површината контаминирана со алфа-емитери или бета-емитери со пониски енергии може да се преслекува со заштитна боја или со слој од пластичен материјал, што може да биде доволна заштита од зрачење и од ширење на контаминација. Таквата површина нема да се смета како деконтаминирана во смисла на овој правилник.

V. ДЕКОНТАМИНАЦИЈА НА ЗАШТИТНИ АЛИШТА, НА ПОСТЕЛНА ПРЕСЛЕКА И СЛИЧНА ОПРЕМА

1. Контаминираната преслека (заштитните алишта, убрусите, постелната преслека во медицинските установи и сл.) се собира во пластични кесии или во садови со капак, за да не дојде до ширење на контаминацијата.

2. Во случај на контаминација со радионуклиди со релативно кратко време на полураспаѓање се препорачува преслеката да се задржи и да се издаде на перење кога контаминацијата, со радиоактивно распаѓање, ќе спадне на дозволеното ниво.

3. Работните организации во кои професионално се работи со отворени радиоактивни материјали мораат да имаат сопствени перални за контаминирана преслека. Вообичаеното перење, при употреба на детерџенти, во повеќето случаи е доволно за успешна деконтаминација. Во спротивно, треба да се продолжи времето на перењето и да се повтори измивањето.

4. Преслеката што не може да се деконтаминира до границите наведени во Табела VII точка 3, треба да се смета како радиоактивен отпад.

ТАБЕЛА I

МАКСИМАЛНО ДОЗВОЛЕНОТО ГОДИШНО ВНЕСУВАЊЕ НА РАДИОНУКЛИДИ (МДГВ) ПО ПАТ НА ИНХАЛАЦИЈА И ИНГЕСТИЈА ВО РАБОТНАТА И ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ИЗВЕДЕНИТЕ СРЕДНИ ГОДИШНИ ДОЗВОЛЕНИ КОНЦЕНТРАЦИИ НА РАДИОНУКЛИДИ (СГДК) ВО ВОЗДУХОТ И ВО ВОДАТА ЗА ПИЕЊЕ

РАДИО- НУКЛИД	ВРЕМЕ НА ПОЛУРАСПА- ТАЊЕ (t _{1/2})	МДГВ			СГДК			
		ВО РАБОТНАТА	ВО ЖИВОТНАТА	ВО РАБОТНАТА	ВО ЖИВОТНАТА			
		СРЕДИНА	СРЕДИНА	СРЕДИНА	СРЕДИНА			
		со инха- лација Bq/год.	со инха- лација Bq/год.	со инге- стија Bq/год.	воздух Bq/m³	воздух Bq/m³	вода за пиене Bq/m³	
1	2	3	4	5	6	7	8	
³H	12,3	год.	4,4.10⁸	4,6.10⁸	8,8.10³	1,9.10⁵	6,3.10²	1,1.10⁷
⁷Be	53	дни	1,1.10⁸	2,7.10⁸	1,5.10⁷	3,7.10⁴	3,7.10²	1,9.10⁷
¹⁴C	5730	год.	3,2.10⁸	3,7.10⁸	2,4.10⁸	1,5.10⁵	5,0.10³	3,0.10⁸
¹⁸F	109,7	мин.	2,4.10⁸	8,0.10⁸	3 0.10³	1,1.10⁵	1,1.10³	3,7.10⁸
²²Na	2,6	год.	7,8.10⁵	2,4.10⁴	1,2.10⁵	3,3.10²	3,3	1,5.10⁵
²⁴Na	0,63	дни	1,3.10⁷	2,7.10⁵	2,4.10⁵	3,7.10³	37	3,0.10⁵
³¹Si	2,62	часа	9,3.10⁷	2,7.10⁸	1,8.10⁸	3,7.10⁴	3,7.10²	2,2.10⁸
³²P	14,3	дни	6,7.10⁸	1,9.10⁵	1,5.10⁵	2,6.10³	26	1,9.10⁵
³⁵S	88	дни	2,3.10⁷	2,7.10⁵	1,8.10⁵	1,1.10⁴	37	2,2.10⁵
³⁶Cl	3,1.10⁵	год.	2,1.10⁸	5,4.10⁴	2,4.10⁵	7,4.10²	7,4	3,0.10⁵
³⁸Cl	37,3	мин.	1,9.10⁸	5,4.10⁸	3,0.10⁸	7,4.10⁴	7,4.10²	3,7.10⁸
⁴²K	12,4	часа	1,0.10⁷	2,7.10⁵	1,8.10⁵	3,7.10³	37	2,2.10⁵
⁴⁵Ca	165	дни	3,0.10⁸	8,0.10⁴	8,8.10⁴	1,1.10³	11	1,1.10⁵
⁴⁷Ca	4,53	дни	1,6.10⁷	5,4.10⁵	3,0.10⁵	7,4.10³	74	3,7.10⁵
⁴⁶Sc	83,9	дни	2,2.10⁸	5,4.10⁴	3,0.10⁵	7,4.10²	7,4	3,7.10⁵
⁴⁷Sc	8,43	дни	4,4.10⁷	1,4.10⁸	8,8.10⁵	1,9.10⁴	1,9.10²	1,1.10⁸
⁴⁸Sc	1,83	дни	1,3.10⁷	2,7.10⁵	2,4.10⁵	3,7.10³	37	3,0.10⁵
⁴⁸V	16,0	дни	5,2.10⁸	1,6.10⁵	2,4.10⁵	2,2.10³	22	3,0.10⁵

1	2	3	4	5	6	7	8	
51Cr	27,8	дни	2,1.10 ⁸	5,4.10 ⁸	1,5.10 ⁷	7,4.10 ⁴	7,4.10 ³	1,9.10 ⁷
52Mn	5,7	дни	1,3.10 ⁷	2,7.10 ⁵	2,6.10 ⁵	3,7.10 ³	37	3,3.10 ⁵
54Mn	303	дни	3,2.10 ⁶	1,1.10 ⁵	8,8.10 ⁵	1,5.10 ³	15	1,1.10 ⁶
56Mn	2,58	часа	4,8.10 ⁷	1,4.10 ⁸	8,8.10 ⁵	1,9.10 ⁴	1,9.10 ²	1,1.10 ⁶
55Fe	2,6	год.	7,8.10 ⁷	2,4.10 ⁸	5,9.10 ⁶	3,3.10 ⁴	3,3.10 ³	7,4.10 ⁶
59Fe	45	дни	4,8.10 ⁸	1,4.10 ⁵	5,9.10 ⁵	1,9.10 ³	19	7,4.10 ⁵
57Co	270	дни	1,5.10 ⁷	5,4.10 ⁵	3,0.10 ⁶	7,4.10 ³	74	3,7.10 ⁶
57mCo	9,0	часа	8,1.10 ⁸	2,4.10 ⁷	1,8.10 ⁷	3,3.10 ⁵	3,3.10 ³	2,2.10 ⁷
58Co	71,3	дни	5,2.10 ⁸	1,4.10 ⁵	8,8.10 ⁵	1,9.10 ³	19	1,1.10 ⁶
60Co	5,26	год.	8,1.10 ⁵	2,4.10 ⁴	3,0.10 ⁵	3,3.10 ²	3,3	3,7.10 ⁵
59Ni	8,10 ⁴	год.	4,4.10 ⁷	1,4.10 ⁶	1,8.10 ⁵	1,9.10 ⁴	1,9.10 ²	2,2.10 ⁶
63Ni	92	год.	5,9.10 ⁶	1,6.10 ⁵	2,4.10 ⁵	2,2.10 ³	22	3,0.10 ⁵
65Ni	2,56	часа	4,8.10 ⁷	1,4.10 ⁸	8,8.10 ⁵	1,9.10 ⁴	1,9.10 ²	1,1.10 ⁶
64Cu	12,8	часа	4,8.10 ⁷	1,4.10 ⁸	1,8.10 ⁶	1,9.10 ⁴	1,9.10 ²	2,2.10 ⁶
65Zn	245	дни	5,6.10 ⁶	5,3.10 ⁴	3,0.10 ⁵	2,2.10 ³	7,3	3,7.10 ⁵
69mZn	13,8	часа	3,0.10 ⁷	2,7.10 ⁵	5,9.10 ⁵	1,1.10 ⁴	36,7	7,4.10 ⁵
69Zn	57	мин.	6,7.10 ⁸	6,4.10 ⁸	1,5.10 ⁷	2,6.10 ⁵	8,7.10 ²	1,9.10 ⁷
72Ga	14,1	часа	1,7.10 ⁷	5,4.10 ⁵	3,0.10 ⁵	7,4.10 ³	74	3,7.10 ⁵
71Ge	11,4	дни	5,9.10 ⁸	1,6.10 ⁷	1,5.10 ⁷	2,2.10 ⁵	2,2.10 ³	1,9.10 ⁷
73As	80,3	дни	3,5.10 ⁷	1,1.10 ⁶	3,0.10 ⁶	1,5.10 ⁴	1,5.10 ²	3,7.10 ⁶
74As	17,9	дни	1,1.10 ⁷	2,7.10 ⁵	5,9.10 ⁵	3,7.10 ³	37	7,4.10 ⁵
76As	26,5	часа	9,3.10 ⁶	2,7.10 ⁵	1,8.10 ⁵	3,7.10 ³	37	2,2.10 ⁵
77As	38,7	часа	3,7.10 ⁷	1,1.10 ⁶	5,9.10 ⁵	1,5.10 ⁴	1,5.10 ²	7,4.10 ⁵
75Se	120,4	дни	1,1.10 ⁷	8,8.10 ⁴	8,8.10 ⁵	3,7.10 ³	12	1,1.10 ⁶
82Br	35,34	часа	1,7.10 ⁷	5,4.10 ⁵	3,0.10 ⁵	7,4.10 ³	74	3,7.10 ⁵
86Rb	18,66	дни	6,3.10 ⁸	1,9.10 ⁵	2,1.10 ⁵	2,6.10 ³	26	2,6.10 ⁵
87Rb	5.10 ¹⁰	год.	5,9.10 ⁶	1,9.10 ⁵	8,8.10 ⁵	2,6.10 ³	26	1,1.10 ⁶
85mSr	70	мин.	3,2.10 ⁹	8,0.10 ⁷	5,9.10 ⁷	1,1.10 ⁶	1,1.10 ⁴	7,4.10 ⁷
85Sr	64	дни	9,6.10 ⁶	8,8.10 ⁴	3,0.10 ⁵	3,7.10 ³	12	3,7.10 ⁵
89Sr	52	дни	2,6.10 ⁶	8,0.10 ⁴	8,8.10 ⁴	1,1.10 ³	11	1,1.10 ⁵
90Sr	28,1	год.	1,1.10 ⁵	2,7.10 ³	3,0.10 ⁵	37	0,4	3,7.10 ³
91Sr	9,67	часа	2,3.10 ⁷	8,0.10 ⁵	3,0.10 ⁵	1,1.10 ⁴	1,1.10 ²	3,7.10 ⁵
92Sr	2,71	часа	2,7.10 ⁷	8,0.10 ⁵	5,9.10 ⁵	1,1.10 ⁴	1,1.10 ²	7,4.10 ⁵
90Y	64	часа	9,6.10 ⁶	2,7.10 ⁵	1,8.10 ⁵	3,7.10 ³	37	2,2.10 ⁵
91mY	50	мин.	1,6.10 ⁹	5,4.10 ⁷	3,0.10 ⁷	7,4.10 ⁵	7,4.10 ³	3,7.10 ⁷
91Y	58,8	дни	3,0.10 ⁸	8,0.10 ⁴	2,4.10 ⁵	1,1.10 ³	11	3,0.10 ⁵
92Y	3,53	часа	2,7.10 ⁷	8,0.10 ⁵	5,9.10 ⁵	1,1.10 ⁴	1,1.10 ²	7,4.10 ⁵
93Y	10,2	часа	1,3.10 ⁷	2,7.10 ⁵	2,4.10 ⁵	3,7.10 ³	37	3,0.10 ⁵
93Zr	1,5.10 ⁸	год.	1,2.10 ⁷	2,7.10 ⁵	5,9.10 ⁵	3,7.10 ³	37	7,4.10 ⁶
95Zr	65	дни	3,0.10 ⁶	8,0.10 ⁴	5,9.10 ⁵	1,1.10 ³	11	7,4.10 ⁶
97Zr	17	часа	8,5.10 ⁶	2,4.10 ⁵	1,5.10 ⁵	3,3.10 ³	33	1,9.10 ⁵
93mNb	13,6	год.	1,1.10 ⁷	2,7.10 ⁵	3,0.10 ⁶	3,7.10 ³	37	3,7.10 ⁶
95Nb	35	дни	9,3.10 ⁶	2,7.10 ⁵	8,8.10 ⁵	3,7.10 ³	37	1,1.10 ⁶
97Nb	72	мин.	4,4.10 ⁸	1,4.10 ⁷	8,8.10 ⁶	1,9.10 ⁵	1,9.10 ³	1,1.10 ⁷
99Nb	67	часа	1,9.10 ⁷	5,4.10 ⁵	3,0.10 ⁵	7,4.10 ³	74	3,7.10 ⁵
96mTc	52	мин.	2,7.10 ⁹	8,0.10 ⁷	8,8.10 ⁷	1,1.10 ⁶	1,1.10 ⁴	1,1.10 ⁸
96Tc	4,3	дни	2,2.10 ⁷	5,4.10 ⁵	3,0.10 ⁵	7,4.10 ³	74	3,7.10 ⁵
97mTc	90	дни	1,4.10 ⁷	5,4.10 ⁵	1,5.10 ⁶	7,4.10 ³	74	1,9.10 ⁶
97Tc	2,6.10 ⁶	год.	2,7.10 ⁷	8,0.10 ⁵	5,9.10 ⁶	1,1.10 ⁴	1,1.10 ²	7,4.10 ⁶
99mTc	6,0	часа	1,3.10 ⁹	2,7.10 ⁷	2,4.10 ⁷	3,7.10 ⁵	3,7.10 ³	3,0.10 ⁷
99Tc	2,12.10 ⁵	год.	5,6.10 ⁶	1,6.10 ⁵	1,5.10 ⁶	2,2.10 ³	22	1,9.10 ⁶
97Ru	2,9	дни	1,6.10 ⁸	5,4.10 ⁶	3,0.10 ⁶	7,4.10 ⁴	7,4.10 ²	3,7.10 ⁶
103Ru	39,6	дни	4,8.10 ⁸	2,2.10 ⁵	5,9.10 ⁵	3,0.10 ³	30	7,4.10 ⁵
105Ru	4,44	часа	4,8.10 ⁷	1,4.10 ⁸	8,8.10 ⁵	1,9.10 ⁴	1,9.10 ²	1,1.10 ⁶
106Ru	367	дни	5,2.10 ⁵	1,6.10 ⁴	8,8.10 ⁴	2,2.10 ²	2,2	1,1.10 ⁵
103mRh	57	мин.	5,6.10 ⁹	1,6.10 ⁸	8,8.10 ⁷	2,2.10 ⁶	2,2.10 ⁴	1,1.10 ⁸
105Rh	35,9	часа	4,8.10 ⁷	1,4.10 ⁸	8,8.10 ⁵	1,9.10 ⁴	1,9.10 ²	1,1.10 ⁶
103Pd	17	дни	7,0.10 ⁷	1,9.10 ⁸	2,4.10 ⁸	2,6.10 ⁴	2,6.10 ²	3,0.10 ⁶
109Pd	13,5	часа	3,2.10 ⁷	1,1.10 ⁶	5,9.10 ⁵	1,5.10 ⁴	1,5.10 ²	7,4.10 ⁵

1	2	3	4	5	6	7	8	
^{105}Ag	40	дни	$7,4 \cdot 10^6$	$2,2 \cdot 10^5$	$8,8 \cdot 10^5$	$3,0 \cdot 10^3$	30	$1,1 \cdot 10^6$
$^{110\text{m}}\text{Ag}$	253	дни	$9,6 \cdot 10^5$	$2,7 \cdot 10^4$	$2,6 \cdot 10^5$	$3,7 \cdot 10^2$	3,7	$3,3 \cdot 10^5$
^{111}Ag	7,5	дни	$2,0 \cdot 10^7$	$5,4 \cdot 10^5$	$3,0 \cdot 10^5$	$7,4 \cdot 10^3$	74	$3,7 \cdot 10^5$
^{109}Cd	453	дни	$4,8 \cdot 10^6$	$1,4 \cdot 10^5$	$1,5 \cdot 10^6$	$1,9 \cdot 10^3$	19	$1,9 \cdot 10^6$
$^{115\text{m}}\text{Cd}$	43	дни	$3,2 \cdot 10^6$	$1,1 \cdot 10^5$	$2,1 \cdot 10^5$	$1,5 \cdot 10^3$	15	$2,6 \cdot 10^5$
^{115}Cd	53,5	дни	$1,7 \cdot 10^7$	$5,4 \cdot 10^5$	$3,0 \cdot 10^5$	$7,4 \cdot 10^3$	74	$3,7 \cdot 10^5$
$^{113\text{m}}\text{In}$	100	мин.	$6,3 \cdot 10^8$	$1,9 \cdot 10^7$	$1,2 \cdot 10^7$	$2,6 \cdot 10^5$	$2,6 \cdot 10^3$	$1,5 \cdot 10^7$
$^{114\text{m}}\text{In}$	50	дни	$2,0 \cdot 10^8$	$5,4 \cdot 10^4$	$1,5 \cdot 10^5$	$7,4 \cdot 10^2$	7,4	$1,9 \cdot 10^5$
$^{115\text{m}}\text{In}$	4,5	часа	$1,7 \cdot 10^8$	$5,4 \cdot 10^6$	$3,0 \cdot 10^6$	$7,4 \cdot 10^4$	$7,4 \cdot 10^2$	$3,7 \cdot 10^6$
^{113}Sn	115	дни	$4,8 \cdot 10^6$	$1,4 \cdot 10^5$	$5,9 \cdot 10^5$	$1,9 \cdot 10^3$	19	$7,4 \cdot 10^5$
^{125}Sn	9,4	дни	$7,8 \cdot 10^8$	$2,2 \cdot 10^5$	$1,5 \cdot 10^5$	$3,0 \cdot 10^3$	30	$1,9 \cdot 10^5$
^{122}Sb	2,8	дни	$1,3 \cdot 10^7$	$2,7 \cdot 10^5$	$2,4 \cdot 10^5$	$3,7 \cdot 10^3$	37	$3,0 \cdot 10^5$
^{124}Sb	60	дни	$1,8 \cdot 10^6$	$5,4 \cdot 10^4$	$2,1 \cdot 10^5$	$7,4 \cdot 10^3$	7,4	$2,6 \cdot 10^5$
^{125}Sb	2,7	год.	$2,4 \cdot 10^6$	$8,0 \cdot 10^4$	$8,8 \cdot 10^5$	$1,1 \cdot 10^3$	11	$1,1 \cdot 10^6$
$^{125\text{m}}\text{Te}$	58	дни	$1,2 \cdot 10^7$	$8,8 \cdot 10^4$	$5,9 \cdot 10^5$	$3,7 \cdot 10^3$	12	$7,4 \cdot 10^5$
$^{127\text{m}}\text{Te}$	109	дни	$3,7 \cdot 10^8$	$3,7 \cdot 10^4$	$5,9 \cdot 10^5$	$1,5 \cdot 10^3$	5	$7,4 \cdot 10^5$
^{127}Te	9,4	часа	$7,8 \cdot 10^7$	$2,4 \cdot 10^6$	$1,5 \cdot 10^6$	$3,3 \cdot 10^4$	$3,3 \cdot 10^2$	$1,9 \cdot 10^5$
$^{129\text{m}}\text{Te}$	34	дни	$3,0 \cdot 10^6$	$2,7 \cdot 10^4$	$1,2 \cdot 10^5$	$1,1 \cdot 10^3$	3,7	$1,5 \cdot 10^5$
^{129}Te	69	мин.	$3,7 \cdot 10^8$	$1,1 \cdot 10^7$	$5,9 \cdot 10^6$	$1,5 \cdot 10^5$	$1,5 \cdot 10^3$	$7,4 \cdot 10^6$
$^{131\text{m}}\text{Te}$	30	часа	$1,7 \cdot 10^7$	$5,4 \cdot 10^5$	$3,0 \cdot 10^5$	$7,4 \cdot 10^3$	74	$3,7 \cdot 10^5$
^{132}Te	78	часа	$9,6 \cdot 10^8$	$2,7 \cdot 10^5$	$1,8 \cdot 10^5$	$3,7 \cdot 10^3$	37	$2,2 \cdot 10^5$
^{124}I	14,5	дни	$7,0 \cdot 10^5$	$2,1 \cdot 10^4$	$4,0 \cdot 10^4$	$2,8 \cdot 10^3$	2,9	$5 \cdot 10^4$
^{125}I	60,14	дни	$7,0 \cdot 10^5$	$2,1 \cdot 10^4$	$4,0 \cdot 10^4$	$2,8 \cdot 10^3$	2,9	$5 \cdot 10^4$
^{126}I	13	дни	$6,7 \cdot 10^5$	$2,2 \cdot 10^4$	$1,5 \cdot 10^4$	$3,0 \cdot 10^2$	3,0	$1,9 \cdot 10^4$
^{129}I	$1,7 \cdot 10^7$	год.	$1,5 \cdot 10^5$	$5,4 \cdot 10^3$	$3,0 \cdot 10^3$	74	0,7	$3,7 \cdot 10^3$
^{130}I	12,4	часа	$7,0 \cdot 10^5$	$2,1 \cdot 10^4$	$4,0 \cdot 10^4$	$2,8 \cdot 10^3$	2,9	$5 \cdot 10^4$
^{131}I	8,05	дни	$7,8 \cdot 10^5$	$2,3 \cdot 10^4$	$1,8 \cdot 10^4$	$3,3 \cdot 10^2$	3,1	$2,2 \cdot 10^4$
^{132}I	2,3	часа	$2,2 \cdot 10^7$	$5,4 \cdot 10^5$	$5,9 \cdot 10^5$	$7,4 \cdot 10^3$	74	$7,4 \cdot 10^5$
^{133}I	21	час	$3,0 \cdot 10^8$	$8,0 \cdot 10^4$	$5,9 \cdot 10^4$	$1,1 \cdot 10^3$	11	$7,4 \cdot 10^4$
^{134}I	52,8	мин.	$4,4 \cdot 10^7$	$1,4 \cdot 10^6$	$1,2 \cdot 10^6$	$1,9 \cdot 10^4$	$1,9 \cdot 10^2$	$1,5 \cdot 10^6$
^{135}I	6,7	часа	$9,6 \cdot 10^8$	$2,7 \cdot 10^5$	$2,1 \cdot 10^5$	$3,7 \cdot 10^3$	37	$2,6 \cdot 10^5$
^{131}Cs	9,7	дни	$3,0 \cdot 10^8$	$2,0 \cdot 10^6$	$5,9 \cdot 10^6$	$1,1 \cdot 10^5$	$2,7 \cdot 10^2$	$7,4 \cdot 10^6$
$^{134\text{m}}\text{Cs}$	2,9	часа	$5,6 \cdot 10^8$	$1,6 \cdot 10^7$	$8,8 \cdot 10^6$	$2,2 \cdot 10^5$	$2,2 \cdot 10^3$	$1,1 \cdot 10^7$
^{134}Cs	2,05	год.	$1,2 \cdot 10^8$	$8,8 \cdot 10^8$	$3,0 \cdot 10^8$	$3,7 \cdot 10^2$	1,2	$3,7 \cdot 10^4$
^{135}Cs	$3 \cdot 10^8$	год.	$8,5 \cdot 10^8$	$8,0 \cdot 10^4$	$3,0 \cdot 10^5$	$3,3 \cdot 10^3$	11	$3,7 \cdot 10^5$
^{136}Cs	13	дни	$1,6 \cdot 10^7$	$1,8 \cdot 10^5$	$2,6 \cdot 10^5$	$7,4 \cdot 10^3$	24,7	$3,3 \cdot 10^5$
^{137}Cs	30	год.	$1,3 \cdot 10^8$	$8,8 \cdot 10^3$	$5,9 \cdot 10^4$	$3,7 \cdot 10^2$	1,2	$7,4 \cdot 10^4$
^{131}Ba	12	дни	$3,2 \cdot 10^7$	$1,1 \cdot 10^6$	$1,5 \cdot 10^6$	$1,5 \cdot 10^4$	$1,5 \cdot 10^2$	$1,9 \cdot 10^6$
^{140}Ba	12,8	дни	$4,1 \cdot 10^8$	$1,1 \cdot 10^5$	$2,1 \cdot 10^5$	$1,5 \cdot 10^3$	15	$2,6 \cdot 10^5$
^{140}La	40,2	часа	$1,1 \cdot 10^7$	$2,7 \cdot 10^5$	$2,1 \cdot 10^5$	$3,7 \cdot 10^3$	37	$2,6 \cdot 10^5$
^{141}Ce	33	дни	$1,4 \cdot 10^7$	$5,4 \cdot 10^5$	$8,8 \cdot 10^5$	$7,4 \cdot 10^3$	74	$1,1 \cdot 10^6$
^{143}Ce	33	часа	$1,9 \cdot 10^7$	$5,4 \cdot 10^5$	$3,0 \cdot 10^5$	$7,4 \cdot 10^3$	74	$3,7 \cdot 10^5$
^{144}Ce	284	дни	$5,9 \cdot 10^8$	$1,6 \cdot 10^4$	$8,8 \cdot 10^4$	$2,2 \cdot 10^2$	2,2	$1,1 \cdot 10^5$
^{142}Pr	19,2	часа	$1,4 \cdot 10^7$	$5,4 \cdot 10^5$	$2,6 \cdot 10^5$	$7,4 \cdot 10^3$	74	$3,3 \cdot 10^5$
^{143}Pr	13,6	дни	$1,6 \cdot 10^7$	$5,4 \cdot 10^5$	$3,0 \cdot 10^5$	$7,4 \cdot 10^3$	74	$3,7 \cdot 10^5$
^{147}Nd	11,1	дни	$2,1 \cdot 10^7$	$5,4 \cdot 10^5$	$5,9 \cdot 10^5$	$7,4 \cdot 10^3$	74	$7,4 \cdot 10^5$
^{149}Nd	1,8	часа	$1,3 \cdot 10^8$	$2,7 \cdot 10^6$	$2,4 \cdot 10^6$	$3,7 \cdot 10^4$	$3,7 \cdot 10^2$	$3,0 \cdot 10^6$
$^{147\text{m}}\text{Pm}$	2,62	год.	$5,9 \cdot 10^8$	$1,6 \cdot 10^5$	$1,8 \cdot 10^6$	$2,2 \cdot 10^3$	22	$2,2 \cdot 10^6$
$^{149\text{m}}\text{Pm}$	53,1	часа	$2,1 \cdot 10^7$	$5,4 \cdot 10^5$	$3,0 \cdot 10^5$	$7,4 \cdot 10^3$	74	$3,7 \cdot 10^5$
^{147}Sm	$1,05 \cdot 10^{11}$	год.	$6,3 \cdot 10^8$	$1,9 \cdot 10^2$	$5,9 \cdot 10^5$	2,6	$2,6 \cdot 10^{-2}$	$7,4 \cdot 10^5$
^{151}Sm	87	год.	$5,9 \cdot 10^6$	$1,6 \cdot 10^5$	$3,0 \cdot 10^6$	$2,2 \cdot 10^3$	22	$3,7 \cdot 10^6$
^{153}Sm	47	часа	$3,7 \cdot 10^7$	$1,1 \cdot 10^6$	$5,9 \cdot 10^5$	$1,5 \cdot 10^4$	$1,5 \cdot 10^2$	$7,4 \cdot 10^5$
$^{152\text{m}}\text{Eu}$	9,3	часа	$3,0 \cdot 10^7$	$8,0 \cdot 10^5$	$5,9 \cdot 10^5$	$1,1 \cdot 10^4$	$1,1 \cdot 10^2$	$7,4 \cdot 10^5$
^{152}Eu	12	год.	$1,1 \cdot 10^8$	$2,7 \cdot 10^4$	$5,9 \cdot 10^5$	$3,7 \cdot 10^2$	3,7	$7,4 \cdot 10^5$
^{154}Eu	16	год.	$3,5 \cdot 10^5$	$1,1 \cdot 10^4$	$1,8 \cdot 10^5$	$1,5 \cdot 10^2$	1,5	$2,2 \cdot 10^5$
^{155}Eu	1,81	год.	$6,7 \cdot 10^6$	$1,9 \cdot 10^5$	$1,8 \cdot 10^6$	$2,6 \cdot 10^3$	26	$2,2 \cdot 10^6$
^{153}Gd	242	дни	$8,5 \cdot 10^8$	$2,4 \cdot 10^5$	$1,8 \cdot 10^6$	$3,3 \cdot 10^3$	33	$2,2 \cdot 10^6$
^{159}Gd	18	часа	$3,7 \cdot 10^7$	$1,1 \cdot 10^6$	$5,9 \cdot 10^5$	$1,5 \cdot 10^4$	$1,5 \cdot 10^2$	$7,4 \cdot 10^5$
^{160}Tb	72,1	дни	$3,0 \cdot 10^8$	$8,0 \cdot 10^4$	$3,0 \cdot 10^5$	$1,1 \cdot 10^3$	11	$3,7 \cdot 10^5$

1	2	3	4	5	6	7	8	
^{165}Dy	139,2	дни	$1,9 \cdot 10^8$	$5,4 \cdot 10^8$	$4,0 \cdot 10^8$	$7,4 \cdot 10^4$	$7,4 \cdot 10^2$	$3,7 \cdot 10^6$
^{166}Dy	81,5	часа	$1,8 \cdot 10^7$	$5,4 \cdot 10^8$	$3,0 \cdot 10^6$	$7,4 \cdot 10^3$	74	$3,7 \cdot 10^5$
^{166}Ho	26,9	часа	$1,5 \cdot 10^7$	$5,4 \cdot 10^8$	$2,6 \cdot 10^5$	$7,4 \cdot 10^3$	74	$3,3 \cdot 10^5$
^{169}Er	9,4	дни	$3,5 \cdot 10^7$	$1,1 \cdot 10^8$	$8,8 \cdot 10^5$	$1,5 \cdot 10^4$	$1,5 \cdot 10^2$	$1,1 \cdot 10^6$
^{171}Er	7,5	часа	$5,6 \cdot 10^7$	$1,6 \cdot 10^8$	$8,8 \cdot 10^5$	$2,2 \cdot 10^4$	$2,2 \cdot 10^2$	$1,1 \cdot 10^6$
^{170}Tm	130	дни	$3,2 \cdot 10^8$	$1,1 \cdot 10^8$	$3,0 \cdot 10^5$	$1,5 \cdot 10^3$	15	$3,7 \cdot 10^5$
^{171}Tm	1,92	год.	$1,0 \cdot 10^7$	$2,7 \cdot 10^5$	$3,0 \cdot 10^6$	$3,7 \cdot 10^3$	37	$3,7 \cdot 10^6$
^{175}Yb	101	часа	$5,6 \cdot 10^7$	$1,6 \cdot 10^8$	$8,8 \cdot 10^5$	$2,2 \cdot 10^4$	$2,2 \cdot 10^2$	$1,1 \cdot 10^6$
^{177}Lu	6,7	дни	$4,8 \cdot 10^7$	$1,4 \cdot 10^8$	$8,8 \cdot 10^5$	$1,9 \cdot 10^4$	$1,9 \cdot 10^2$	$1,1 \cdot 10^6$
^{181}Hf	42,5	дни	$3,5 \cdot 10^8$	$1,1 \cdot 10^5$	$5,9 \cdot 10^5$	$1,5 \cdot 10^3$	15	$7,4 \cdot 10^5$
^{182}Ta	115	дни	$2,0 \cdot 10^6$	$5,4 \cdot 10^4$	$3,0 \cdot 10^5$	$7,4 \cdot 10^2$	7,4	$3,7 \cdot 10^5$
^{181}W	140	дни	$1,1 \cdot 10^7$	$2,7 \cdot 10^5$	$3,0 \cdot 10^6$	$3,7 \cdot 10^3$	37	$3,7 \cdot 10^6$
^{185}W	75	дни	$1,0 \cdot 10^7$	$2,7 \cdot 10^5$	$5,9 \cdot 10^5$	$3,7 \cdot 10^3$	37	$7,4 \cdot 10^5$
^{187}W	23,9	часа	$3,0 \cdot 10^7$	$8,0 \cdot 10^5$	$5,9 \cdot 10^5$	$1,1 \cdot 10^4$	$1,1 \cdot 10^2$	$7,4 \cdot 10^5$
^{183}Re	71	дни	$1,4 \cdot 10^7$	$5,4 \cdot 10^5$	$2,4 \cdot 10^6$	$7,4 \cdot 10^3$	74	$3,0 \cdot 10^6$
^{186}Re	90	часа	$2,2 \cdot 10^7$	$5,4 \cdot 10^5$	$3,0 \cdot 10^5$	$7,4 \cdot 10^3$	74	$3,7 \cdot 10^5$
^{187}Re	$4 \cdot 10^{10}$	год.	$4,4 \cdot 10^7$	$1,4 \cdot 10^8$	$1,2 \cdot 10^7$	$1,9 \cdot 10^4$	$1,9 \cdot 10^2$	$1,5 \cdot 10^7$
^{188}Re	16,7	часа	$1,5 \cdot 10^7$	$5,4 \cdot 10^5$	$2,6 \cdot 10^5$	$7,4 \cdot 10^3$	74	$3,3 \cdot 10^5$
^{185}Os	94	дни	$4,4 \cdot 10^6$	$1,4 \cdot 10^5$	$5,9 \cdot 10^5$	$1,9 \cdot 10^3$	19	$7,4 \cdot 10^5$
$^{191\text{m}}\text{Os}$	13	часа	$8,5 \cdot 10^8$	$2,4 \cdot 10^7$	$2,1 \cdot 10^7$	$3,3 \cdot 10^5$	$3,3 \cdot 10^3$	$2,6 \cdot 10^7$
^{191}Os	15	дни	$3,7 \cdot 10^7$	$1,1 \cdot 10^8$	$1,5 \cdot 10^6$	$1,5 \cdot 10^4$	$1,5 \cdot 10^2$	$1,9 \cdot 10^6$
^{193}Os	31	часа	$2,5 \cdot 10^7$	$8,0 \cdot 10^5$	$5,9 \cdot 10^5$	$1,1 \cdot 10^4$	$1,1 \cdot 10^2$	$7,4 \cdot 10^5$
^{190}Ir	11	дни	$3,7 \cdot 10^7$	$1,1 \cdot 10^8$	$1,5 \cdot 10^6$	$1,5 \cdot 10^4$	$1,5 \cdot 10^2$	$1,9 \cdot 10^6$
^{192}Ir	74,2	дни	$2,4 \cdot 10^6$	$8,0 \cdot 10^4$	$3,0 \cdot 10^5$	$1,1 \cdot 10^3$	11	$3,7 \cdot 10^5$
^{194}Ir	17,4	часа	$2,0 \cdot 10^7$	$5,4 \cdot 10^5$	$2,6 \cdot 10^5$	$7,4 \cdot 10^3$	74	$3,3 \cdot 10^5$
^{191}Pt	3	дни	$5,2 \cdot 10^7$	$1,6 \cdot 10^5$	$8,8 \cdot 10^5$	$2,2 \cdot 10^4$	$2,2 \cdot 10^2$	$1,1 \cdot 10^3$
$^{193\text{m}}\text{Pt}$	4,3	дни	$4,8 \cdot 10^8$	$1,4 \cdot 10^7$	$8,8 \cdot 10^6$	$1,9 \cdot 10^3$	$1,9 \cdot 10^3$	$1,1 \cdot 10^7$
^{193}Pt	500	год.	$3,0 \cdot 10^7$	$8,0 \cdot 10^5$	$8,8 \cdot 10^6$	$1,1 \cdot 10^4$	$1,1 \cdot 10^2$	$1,1 \cdot 10^7$
$^{197\text{m}}\text{Pt}$	80	мин.	$4,4 \cdot 10^8$	$1,4 \cdot 10^7$	$8,8 \cdot 10^6$	$1,9 \cdot 10^3$	$1,9 \cdot 10^3$	$1,1 \cdot 10^7$
^{197}Pt	18	часа	$5,2 \cdot 10^7$	$1,6 \cdot 10^6$	$8,8 \cdot 10^5$	$2,2 \cdot 10^4$	$2,2 \cdot 10^2$	$1,1 \cdot 10^6$
^{196}Au	6,2	дни	$5,6 \cdot 10^7$	$1,6 \cdot 10^6$	$1,2 \cdot 10^6$	$2,2 \cdot 10^4$	$2,2 \cdot 10^2$	$1,5 \cdot 10^6$
^{198}Au	2,7	дни	$2,2 \cdot 10^7$	$5,4 \cdot 10^5$	$3,0 \cdot 10^5$	$7,4 \cdot 10^3$	74	$3,7 \cdot 10^5$
^{199}Au	3,15	дни	$7,4 \cdot 10^7$	$2,2 \cdot 10^6$	$1,2 \cdot 10^6$	$3,0 \cdot 10^4$	$3,0 \cdot 10^2$	$1,5 \cdot 10^6$
$^{197\text{m}}\text{Hg}$	24	часа	$6,7 \cdot 10^7$	$1,9 \cdot 10^6$	$1,5 \cdot 10^6$	$2,6 \cdot 10^4$	$2,6 \cdot 10^2$	$1,9 \cdot 10^6$
^{197}Hg	65	часа	$1,1 \cdot 10^8$	$2,7 \cdot 10^6$	$2,4 \cdot 10^6$	$3,7 \cdot 10^4$	$3,7 \cdot 10^2$	$3,0 \cdot 10^6$
^{203}Hg	46,9	дни	$6,7 \cdot 10^8$	$1,9 \cdot 10^5$	$1,5 \cdot 10^5$	$2,6 \cdot 10^3$	26	$1,9 \cdot 10^5$
^{200}Tl	26,1	часа	$9,6 \cdot 10^7$	$2,7 \cdot 10^6$	$2,1 \cdot 10^6$	$3,7 \cdot 10^4$	$3,7 \cdot 10^2$	$2,6 \cdot 10^6$
^{201}Tl	73	часа	$8,1 \cdot 10^7$	$2,4 \cdot 10^6$	$1,5 \cdot 10^6$	$3,3 \cdot 10^4$	$3,3 \cdot 10^2$	$1,9 \cdot 10^6$
^{202}Tl	12	дни	$2,2 \cdot 10^7$	$5,4 \cdot 10^6$	$5,9 \cdot 10^5$	$7,4 \cdot 10^3$	74	$7,4 \cdot 10^5$
^{204}Tl	3,8	год.	$2,4 \cdot 10^6$	$8,0 \cdot 10^4$	$5,9 \cdot 10^5$	$1,1 \cdot 10^3$	11	$7,4 \cdot 10^5$
^{203}Pb	52,1	часа	$1,7 \cdot 10^8$	$5,4 \cdot 10^6$	$3,0 \cdot 10^6$	$7,4 \cdot 10^4$	$7,4 \cdot 10^2$	$3,7 \cdot 10^6$
^{210}Pb	21	год.	$1,1 \cdot 10^4$	88	$3,0 \cdot 10^2$	3,7	$1,2 \cdot 10^{-2}$	$3,7 \cdot 10^2$
^{212}Pb	10,6	часа	$1,6 \cdot 10^6$	$5,4 \cdot 10^4$	$1,5 \cdot 10^5$	$7,4 \cdot 10^2$	7,4	$1,9 \cdot 10^3$
^{206}Bi	6,2	дни	$1,3 \cdot 10^7$	$2,7 \cdot 10^5$	$3,0 \cdot 10^5$	$3,7 \cdot 10^3$	37	$3,7 \cdot 10^5$
^{207}Bi	30	год.	$1,3 \cdot 10^6$	$2,7 \cdot 10^4$	$5,9 \cdot 10^5$	$3,7 \cdot 10^2$	3,7	$7,4 \cdot 10^5$
^{210}Bi	5	дни	$5,6 \cdot 10^5$	$1,6 \cdot 10^4$	$3,0 \cdot 10^5$	$2,2 \cdot 10^2$	2,2	$3,7 \cdot 10^5$
^{212}Bi	60,6	мин.	$8,9 \cdot 10^8$	$2,7 \cdot 10^5$	$3,0 \cdot 10^6$	$3,7 \cdot 10^3$	37	$3,7 \cdot 10^6$
^{210}Po	138,4	дни	$1,9 \cdot 10^4$	$5,4 \cdot 10^1$	$5,9 \cdot 10^2$	7,4	$7,4 \cdot 10^{-3}$	$7,4 \cdot 10^2$
^{211}At	7,2	часа	$6,7 \cdot 10^5$	$6,3 \cdot 10^3$	$5,9 \cdot 10^3$	$2,6 \cdot 10^2$	0,87	$7,4 \cdot 10^3$
^{220}Rn	55	сек.	$9,3 \cdot 10^5$	$2,7 \cdot 10^4$	—	$3,7 \cdot 10^2$	3,7	—
^{222}Rn	3,8	дни	$2,8 \cdot 10^6$	$2,4 \cdot 10^3$	—	$1,1 \cdot 10^3$	33	—
^{223}Ra	11,4	дни	$2,2 \cdot 10^4$	$5,4 \cdot 10^2$	$5,9 \cdot 10^3$	7,4	$7,4 \cdot 10^{-2}$	$7,4 \cdot 10^3$
^{224}Ra	3,64	дни	$6,7 \cdot 10^4$	$1,9 \cdot 10^3$	$2,1 \cdot 10^4$	26	0,3	$2,6 \cdot 10^4$
^{226}Ra	1602	год.	$2,6 \cdot 10^3$	80	$1,2 \cdot 10^2$	1,1	$1,1 \cdot 10^{-2}$	$1,5 \cdot 10^2$
^{228}Ra	6,7	год.	$3,5 \cdot 10^3$	$1,1 \cdot 10^2$	$2,4 \cdot 10^2$	1,5	$1,5 \cdot 10^{-2}$	$3,0 \cdot 10^2$
^{227}Ac	21,6	год.	$2,1 \cdot 10^3$	5,4	$1,8 \cdot 10^4$	$7,4 \cdot 10^{-2}$	$7,4 \cdot 10^{-4}$	$2,2 \cdot 10^4$
^{228}Ac	6,13	часа	$1,6 \cdot 10^5$	$5,4 \cdot 10^4$	$8,0 \cdot 10^5$	$7,4 \cdot 10^3$	7,4	$1,0 \cdot 10^6$
^{227}Th	18,2	дни	$1,7 \cdot 10^4$	$5,4 \cdot 10^2$	$1,5 \cdot 10^5$	7,4	$7,4 \cdot 10^{-2}$	$1,9 \cdot 10^5$

1	2	3	4	5	6	7	8	
228 _{Th}	1,91	год.	5,6.10 ³	16	5,9.10 ⁴	0,22	2,2.10 ⁻³	7,4.10 ⁴
230 _{Th}	8.10 ⁴	год.	2,1.10 ³	5,4	2,6.10 ⁵	7,4.10 ⁻²	7,4.10 ⁻⁴	3,3.10 ⁵
231 _{Th}	25,5	часа	1,1.10 ⁹	2,7.10 ⁹	2,1.10 ⁶	3,7.10 ⁴	3,7.10 ²	2,6.10 ⁶
232 _{Th}	1,41.10 ¹⁰	год.	1,8.10 ²	5,4	1,5.10 ⁴	7,4.10 ⁻²	7,4.10 ⁻⁴	1,9.10 ⁴
234 _{Th}	24,1	дни	3,7.10 ⁵	8,0.10 ⁴	1,5.10 ⁵	1,1.10 ³	11	1,9.10 ⁵
230 _{Pa}	17,7	дни	7,4.10 ⁴	2,2.10 ³	2,1.10 ⁶	30	0,3	2,6.10 ⁶
231 _{Pa}	3,25.10 ⁴	год.	1,0.10 ²	2,7	8,8.10 ³	3,7.10 ⁻²	3,7.10 ⁻⁴	1,1.10 ⁴
233 _{Pa}	27	дни	1,6.10 ⁷	5,4.10 ⁵	8,8.10 ⁵	7,4.10 ³	74	1,1.10 ⁶
230 _U	20,8	дни	2,6.10 ⁴	2,7.10 ²	2,1.10 ⁴	3,7	3,7.10 ⁻²	2,6.10 ⁴
232 _U	72	год.	2,6.10 ³	80	5,9.10 ³	1,1	1,1.10 ⁻³	7,4.10 ³
233 _U	1,62.10 ⁵	год.	1,1.10 ⁴	2,7.10 ²	3,0.10 ⁴	3,7	3,7.10 ⁻²	3,7.10 ⁴
234 _U	2,47.10 ⁵	год.	1,1.10 ⁴	2,7.10 ²	3,0.10 ⁴	3,7	3,7.10 ⁻²	3,7.10 ⁴
235 _U	7,1.10 ³	год.	1,2.10 ⁴	2,7.10 ²	2,4.10 ⁵	3,7	3,7.10 ⁻²	3,0.10 ⁵
236 _U	2,39.10 ⁷	год.	1,1.10 ⁴	2,7.10 ²	3,0.10 ⁴	3,7	3,7.10 ⁻²	3,7.10 ⁴
238 _U	4,51.10 ⁹	год.	6,7.10 ³	1,9.10 ²	5,9.10 ³	2,6	2,6.10 ⁻²	7,4.10 ³
240 _U	14,1	часа	1,6.10 ⁷	5,4.10 ⁵	3,0.10 ⁵	7,4.10 ³	74	3,7.10 ⁵
237 _{Np}	2,14.10 ⁶	год.	3,7.10 ²	11	2,6.10 ⁴	0,2	1,5.10 ⁻³	3,3.10 ⁴
239 _{Np}	2,35	дни	6,3.10 ⁷	1,9.10 ⁹	1,2.10 ⁶	2,6.10 ⁴	2,6.10 ²	1,5.10 ⁶
238 _{Pu}	86	год.	1,8.10 ²	5,4	3,0.10 ⁴	7,4.10 ⁻²	7,4.10 ⁻⁴	3,7.10 ⁴
239 _{Pu}	2,44.10 ⁴	год.	1,6.10 ³	5,4.10 ⁻¹	3,0.10 ³	7,4.10 ⁻²	7,4.10 ⁻³	3,7.10 ³
240 _{Pu}	6580	год.	1,6.10 ³	5,4	3,0.10 ⁴	7,4.10 ⁻²	7,4.10 ⁻⁴	3,7.10 ⁴
241 _{Pu}	13,2	год.	8,5.10 ³	2,4.10 ²	2,1.10 ⁶	3,3	3,3.10 ⁻²	2,6.10 ⁶
242 _{Pu}	3,79.10 ⁵	год.	1,7.10 ²	54	3,0.10 ⁴	7,4.10 ⁻²	7,4.10 ⁻⁴	3,7.10 ⁴
243 _{Pu}	4,98	часа	1,6.10 ³	5,4.10 ⁹	3,0.10 ⁶	7,4.10 ⁴	7,4.10 ²	3,7.10 ⁹
244 _{Fu}	8.10 ⁷	год.	1,5.10 ²	5,4	3,0.10 ⁴	7,4.10 ⁻²	7,4.10 ⁻⁴	3,7.10 ⁴
341 _{Am}	458	год.	5,6.10 ²	16	3,0.10 ⁴	0,2	2,2.10 ⁻³	3,7.10 ⁴
242m _{Am}	16	часа	5,2.10 ²	16	3,0.10 ⁴	0,2	2,2.10 ⁻³	3,7.10 ⁴
242 _{Am}	152	год.	3,5.10 ⁹	1,1.10 ⁵	1,2.10 ⁶	1,5.10 ³	15	1,5.10 ⁶
243 _{Am}	7,95.10 ³	год.	5,2.10 ²	16	3,0.10 ⁴	0,2	2,2.10 ⁻³	3,7.10 ⁴
244 _{Am}	10,1	часа	4,1.10 ³	1,6.10 ⁷	3,0.10 ⁷	2,2.10 ⁵	2,2.10 ³	3,7.10 ⁷
242 _{Cm}	163	дни	1,1.10 ⁴	2,7.10 ²	2,1.10 ⁵	3,7	3,7.10 ⁻²	2,6.10 ⁵
243 _{Cm}	32	год.	5,9.10 ²	16	3,0.10 ⁴	0,2	2,2.10 ⁻³	3,7.10 ⁴
244 _{Cm}	17,6	год.	8,5.10 ²	24	5,9.10 ⁴	0,3	3,3.10 ⁻³	7,4.10 ⁴
245 _{Cm}	9,3.10 ³	год.	4,4.10 ²	14	3,0.10 ⁴	0,2	1,9.10 ⁻³	3,7.10 ⁴
246 _{Cm}	5,5.10 ³	год.	4,4.10 ²	14	3,0.10 ⁴	0,2	1,9.10 ⁻³	3,7.10 ⁴
247 _{Cm}	1,6.10 ⁷	год.	4,4.10 ²	14	3,0.10 ⁴	0,2	1,9.10 ⁻³	3,7.10 ⁴
248 _{Cm}	4,7.10 ⁵	год.	56	0,53	3,0.10 ³	2,2.10 ⁻²	7,3.10 ⁻⁵	3,7.10 ⁵
249 _{Cm}	64	мин.	1,0.10 ³	2,7.10 ⁷	1,8.10 ⁷	3,7.10 ⁵	3,7.10 ³	2,2.10 ⁷
249 _{Bk}	314	дни	8,5.10 ⁴	2,4.10 ³	5,9.10 ⁶	33	0,3	7,4.10 ⁶
250 _{Bk}	3,2	часа	1,3.10 ⁷	2,7.10 ⁵	1,8.10 ⁶	3,7.10 ³	37	2,2.10 ⁶
249 _{Cf}	360	год.	1,4.10 ²	5,4	3,0.10 ⁴	7,4.10 ⁻²	7,4.10 ⁻⁴	3,7.10 ⁴
250 _{Cf}	13	год.	4,4.10 ²	14	1,2.10 ⁵	0,2	1,9.10 ⁻³	1,5.10 ⁵
251 _{Cf}	800	год.	1,6.10 ²	5,4	3,0.10 ⁴	7,4.10 ⁻²	7,4.10 ⁻⁴	3,7.10 ⁴
252 _{Cf}	2,65	год.	5,9.10 ²	16	5,9.10 ⁴	0,2	2,2.10 ⁻³	7,4.10 ⁴
253 _{Cf}	17,6	дни	7,0.10 ⁴	2,2.10 ³	1,2.10 ⁶	30	0,3	1,5.10 ⁶
254 _{Cf}	60,5	дни	4,4.10 ²	14	1,2.10 ³	0,2	1,9.10 ⁻³	1,5.10 ³
253 _{Es}	20,5	дни	5,6.10 ⁴	1,6.10 ³	2,1.10 ⁵	22	0,2	2,6.10 ⁵
254m _{Es}	39,3	часа	4,8.10 ⁵	1,4.10 ⁴	1,5.10 ⁵	1,9.10 ³	1,9	1,9.10 ⁵
254 _{Es}	276	дни	1,7.10 ³	54	1,2.10 ⁵	0,7	7,4.10 ⁻³	1,5.10 ⁵
255 _{Es}	38,3	дни	3,7.10 ⁴	1,1.10 ³	2,4.10 ⁵	15	0,2	3,0.10 ⁵
254 _{Fm}	3,24	часа	5,9.10 ⁶	1,6.10 ⁵	1,2.10 ⁶	2,2.10 ³	22	1,5.10 ⁶
255 _{Fm}	20,1	часа	1,0.10 ⁶	2,7.10 ⁴	3,0.10 ⁵	3,7.10 ²	3,7	3,7.10 ⁵
256 _{Fm}	2,7	часа	1,6.10 ⁵	7,4.10 ³	8,8.10 ³	74	0,7	1,1.10 ⁴

ТАБЕЛА II

МАКСИМАЛНО ДОЗВОЛЕНОТО ГОДИШНО ВНЕСУВАЊЕ (МДГВ) ПО ПАТ НА ИНХАЛАЦИЈА И ИНГЕСТИЈА ВО РАБОТНАТА И ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ИЗВЕДЕНИТЕ СРЕДНИ ГОДИШНИ ДОЗВОЛЕНИ КОНЦЕНТРАЦИИ (СГДК) ВО ВОЗДУХОТ И ВОДАТА ЗА ПИЕЊЕ НА ПРИРОДЕН ТОРИУМ И ПРИРОДЕН ИЛИ ОСИРОМАШЕН УРАН

РАДИО- НУКЛИД	М Д Г В			С Г Д К		
	ВО РАБОТНАТА СРЕДИНА		ВО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА	ВО РАБОТНАТА СРЕДИНА	ВО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА	
	со инхалација		со инхалација	со ингестија	воздух	вода за пиење
	g/год.	g/год.	g/год.	g/m ³	g/m ³	g/m ³
1	2	3	4	5	6	7
Ториум ^{a)}	$3,7 \cdot 10^{-2}$	$3,7 \cdot 10^{-4}$	3,2	$1,5 \cdot 10^{-5}$	$1,5 \cdot 10^{-7}$	4
Уран ^{b)}	0,48	$4,8 \cdot 10^{-3}$	0,4	$2,0 \cdot 10^{-4}$	$2,0 \cdot 10^{-6}$	0,5

^{a)} 1 g природен ториум содржи $4 \cdot 10^3$ Bq Th-232, $4 \cdot 10^3$ Bq Th-228 и различни количини на Th-227, Th-231 и Th-234 во зависност од релативната содржина на Th-232 и на природен уран во рудата и од времето на нивното одделување.

^{b)} 1 g природен или осиромашен уран содржи $1,2 \cdot 10^4$ Bq U-238 и најмногу $1,2 \cdot 10^4$ Bq U-234 и $5,7 \cdot 10^3$ Bq U-235. Поради хемиската токсичност на природниот уран U-238, U-236 и U-235 во топена форма, количината на уран од кој и да било изотопен состав не смее да ја премине ниту во еден ден гра-ницата од 2,5 mg уран внесен во телото со вдишување, односно 150 mg уран внесен во телото преку вода и храна.

Забелешка: $1 \text{ Ci} = 3,7 \cdot 10^{10} \text{ Bq}$.

ТАБЕЛА III

СРЕДНИ ГОДИШНИ ДОЗВОЛЕНИ КОНЦЕНТРАЦИИ (СГДК) НА ИНЕРТНИ И КРАТКОЖИВЕЧКИ ГА-СОВИ ВО ВОЗДУХОТ ВО РАБОТНАТА И ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

РАДИОНУКЛИД	ВРЕМЕ НА ПОЛУРАСПА- ЃАЊЕ (t _{1/2})	С Г Д К	
		ВО РАБОТНАТА СРЕДИНА Bq/m ³	ВО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА Bq/m ³
1	2	3	4
¹¹ C	20,3 мин.	$1,1 \cdot 10^5$	$1,1 \cdot 10^3$
¹³ N	10 мин.	$7,4 \cdot 10^4$	$7,4 \cdot 10^2$
¹⁵ O	2 мин.	$7,4 \cdot 10^4$	$7,4 \cdot 10^2$
³⁷ Ar	32 дни	$2,2 \cdot 10^8$	$2,2 \cdot 10^6$
⁴¹ Ar	1,8 часа	$7,4 \cdot 10^4$	$7,4 \cdot 10^2$
⁷⁷ Kr	1,1 часа	$1,1 \cdot 10^5$	$1,1 \cdot 10^3$
^{85m} Kr	4,4 часа	$2,2 \cdot 10^5$	$2,2 \cdot 10^3$
⁸⁵ Kr	10,6 год.	$3,7 \cdot 10^5$	$3,7 \cdot 10^3$
⁸⁷ Kr	78 мин.	$3,7 \cdot 10^4$	$3,7 \cdot 10^2$
⁸ Kr	2,8 часа	$2,2 \cdot 10^4$	$2,2 \cdot 10^2$
^{131m} Xe	12 дни	$7,4 \cdot 10^5$	$7,4 \cdot 10^3$
¹³³ Xe	5,4 дни	$3,7 \cdot 10^5$	$3,7 \cdot 10^3$
¹³⁵ Xe	9,1 часа	$1,5 \cdot 10^5$	$1,5 \cdot 10^3$

Забелешка: $1 \text{ Ci} = 3,7 \cdot 10^{10} \text{ Bq}$.

Забелешки кон табелите I—III

1. Максимално дозволената годишна активност (МДГВ) внесена во телото преку воздух (инхалација) односно вода и храна (ингестија) може да се пресмета со множење на вредноста на СГДК со соодветната стандардна вредност за количината на воздухот односно водата што годишно се внесуваат во телото, и тоа на:

воздух — во работната средина во текот на работното време (42 часа неделно) $2,5 \cdot 10^3 \text{ m}^3/\text{год}$.

— во животната средина (168 часови неделно) $7,3 \cdot 10^3 \text{ m}^3/\text{год}$.

вода — за пиење (168 часови неделно) во форма на течност и храна $0,8 \text{ m}^3/\text{год}$.

2. СГДК вредности за радионуклиди кои со распаѓање создаваат радионуклиди потомци важат само за изотоп на родителот, бидејќи е земено предвид и озрачувањето од изотоп потомок што настапува во телото. Ако со мерењето се установи дека изотопот потомок е присутен во извадокот, неговата активност треба да се одземе од вкупната активност на извадокот за да се определи концентрацијата на изотопот — родител. Вредноста на СГДК за таква смеса се пресметува на начинот прикажан во точка 4.

3. По исклучок, за Rn-220 и Rn-222 СГДК вредности се дадени под претпоставка да се наоѓаат, во воздухот што се вдишува, во рамнотежа со нивните потомци.

4. СГДК за смеса на радионуклиди со познат процентуален состав се пресметува со помош на изразот:

$$SGDK_{\text{смеса}} = \frac{1}{\sum_{i=1}^n P_i SGDK_i}$$

каде што е:

- SGDK смеса — максимално дозволена вкупна концентрација на сите радионуклиди во смесата
- SGDK_i — максимално дозволена концентрација на i-от радионуклид во смесата
- P_i — удел на i-от радионуклид во смесата
- n — број на радионуклиди во смесата

5. За смеса на познати радионуклиди со непознат процентуален состав, СГДК вредноста за смесата е еднаква со вредноста на СГДК на најтоксичниот радионуклид присутен во смесата.

ТАБЕЛА IV

МАКСИМАЛНО ДОЗВОЛЕНОТО ГОДИШНО ВНЕСУВАЊЕ НА РАДИОНУКЛИДИ (МДГВ) ПО ПАТ НА ИНХАЛАЦИЈА ВО РАБОТНАТА И ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ИЗВЕДЕНИТЕ СРЕДНИ ГОДИШНИ ДОЗВОЛЕНИ КОНЦЕНТРАЦИИ (СГДК) ВО ВОЗДУХОТ ЗА НЕПОЗНАТА ИЛИ ДЕЛУМНО ПОЗНАТА СМЕСА НА РАДИОНУКЛИДИ

ВИД НА СМЕСА	МДГВ		СГДК	
	ВО РАБОТНАТА СРЕДИНА	ВО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА	ВО РАБОТНАТА СРЕДИНА	ВО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА
	со инхалација		воздух	
1	Вq/год.	Вq/год.	Вq/m³	Вq/m³
I Смесa кога активностите од алфа и од следните бета-емитери S-90, J-129, Pb-210, Ac-227, Ra-228, Ra-230, Pu-241 и Bk-249 можат да се занемарат	2,8.10 ⁵	2,8.10 ⁵	1,1.10 ²	1,1
II Смесa кога активностите од алфа и од следните бета-емитери Pb-210, Ac-227, Ra-228 и Pu-241 можат да се занемарат	2,8.10 ⁴	2,8.10 ²	11,1	1,1.10 ⁻¹
III Смесa кога активностите од алфа-емитери и Ac-227 можат да се занемарат	2,8.10 ³	2,8.10 ¹	1,1	1,1.10 ⁻²
IV Смесa кога активностите од Ac-227, Th-230, Pa-231, Pu-238, Pu-239, Pu-240, Pu-242, Pu-244, Cm-248, Cf-249, Cf-251 можат да се занемарат	2,8.10 ²	2,8	1,1.10 ⁻¹	1,1.10 ⁻³
V Смесa кога активностите од Pa-231, Pu-239, Pu-240, Pu-242, Pu-244, Cm-248, Cf-249, Cf-251 можат да се занемарат	1,9.10 ²	1,9	7,4.10 ⁻²	7,4.10 ⁻⁴
VI Смесa кога активноста од Cm-248 може да се занемари	65	6,5.10 ⁻¹	2,6.10 ⁻²	2,6.10 ⁻⁴
VII Наполно непозната смеса	45	4,5.10 ⁻¹	1,8.10 ⁻²	1,8.10 ⁻⁴

Забелешка: 1 Ci = 3,7.10¹⁰Bq

ТАБЕЛА V

МАКСИМАЛНО ДОЗВОЛЕНОТО ГОДИШНО ВНЕСУВАЊЕ НА РАДИОНУКЛИДИ (МДГВ) ПО ПАТ НА ИНГЕСТИЈА ВО РАБОТНАТА И ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ИЗВЕДЕНИТЕ СРЕДНИ ГОДИШНИ ДОЗВОЛЕНИ КОНЦЕНТРАЦИИ (СГДК) ВО ВОДАТА ЗА ПИЕЊЕ ЗА НЕПОЗНАТА ИЛИ ЗА ДЕЛУМНО ПОЗНАТА СМЕСА ОД РАДИОНУКЛИДИ

ВИД НА СМЕСА Во смесата се наоѓа:	МДГВ	СГДК
	со ингестија	вода за пиење
	Bq/год.	Bq/m ³
1	2	3
I Sr-90, J-129, Pb-210, Po-210, Ra-223, Ra-226, Ra-228, Ac-227, Ra-231, U-232, U-природен Th-природен, Cm-248, Cf-254, Fm-256	$8,9 \cdot 10^3$	$1,1 \cdot 10^4$
II J-129, Pb-210, Ra-226, Ra-228, Cf-254	$5,9 \cdot 10^3$	$7,4 \cdot 10^3$
III Ra-226, Ra-228	$3,0 \cdot 10^3$	$3,7 \cdot 10^2$
IV Наполно непозната смеса	$1,2 \cdot 10^3$	$1,5 \cdot 10^2$

Забелешка: $1 \text{ Ci} = 3,7 \cdot 10^{10} \text{ Bq}$

ТАБЕЛА VI

СРЕДНИ ГОДИШНИ ДОЗВОЛЕНИ КОНЦЕНТРАЦИИ (СГДК) ЗА НЕПОЗНАТА ОДНОСНО ЗА ДЕЛУМНО ПОЗНАТА СМЕСА ОД РАДИОНУКЛИДИ ВО ОДДЕЛНИ ВИДОВИ НА ЖИВОТНИ НАМИРНИЦИ

ВИД НА ЖИВОТНИ НАМИРНИЦИ	Количина kg/год.	СГДК			
		Смеса I ¹⁾	Смеса II ²⁾	Смеса III ²⁾	Смеса IV ²⁾
		Bq/kg	Bq/kg	Bq/kg	Bq/kg
1	2	3	4	5	6
1. Леб и печиво	131,3	$6,8 \cdot 10^1$	$4,5 \cdot 10^1$	2,3	$9,1 \cdot 10^{-1}$
2. Пченица	216,1	$4,1 \cdot 10^1$	$2,7 \cdot 10^1$	1,4	$5,7 \cdot 10^{-2}$
3. Пченка	56,0	$1,6 \cdot 10^2$	$1,0 \cdot 10^2$	5,4	2,1
4. Компир и ориз	140,7	$6,3 \cdot 10^1$	$4,2 \cdot 10^1$	2,1	$8,5 \cdot 10^{-1}$
5. Грав, грашок и боб	14,4	$6,2 \cdot 10^2$	$4,1 \cdot 10^2$	$2,1 \cdot 10^1$	8,3
6. Зелка и кељ	43,8	$2,0 \cdot 10^2$	$1,3 \cdot 10^2$	6,8	2,7
7. Домати и пиперка	66,8	$1,3 \cdot 10^2$	$8,8 \cdot 10^1$	4,5	1,8
8. Јаболка	31,7	$2,8 \cdot 10^2$	$1,9 \cdot 10^2$	9,5	3,8
9. Сливи	10,3	$8,6 \cdot 10^2$	$5,7 \cdot 10^2$	$2,9 \cdot 10^1$	$1,2 \cdot 10^1$
10. Грозје	23,7	$3,7 \cdot 10^2$	$2,5 \cdot 10^2$	$1,3 \cdot 10^1$	5,1
11. Друго свежо овошје	16,1	$5,5 \cdot 10^2$	$3,5 \cdot 10^1$	$1,9 \cdot 10^1$	7,5
12. Месо	67,0	$1,3 \cdot 10^2$	$8,8 \cdot 10^1$	4,5	1,8
13. Риба	7,3	$1,2 \cdot 10^3$	$8,1 \cdot 10^2$	$4,1 \cdot 10^1$	$1,6 \cdot 10^1$
14. Млеко	197,8	$4,5 \cdot 10^1$	$3,0 \cdot 10^1$	1,5	$6,1 \cdot 10^{-1}$

1) Максимални годишни количини за лична потрошувачка по член на домаќинство според: Статистички билтен број 938. Анкета за приходите, расходите и потрошувачката на домаќинствата 1973. Количина-просеци по член, дел XIII.

2) Смесите I, II, III, IV одговараат на поделбата наведена во табелата V.

Забелешка: $1 \text{ Ci} = 3,7 \cdot 10^{10} \text{ Bq}$

ТАБЕЛА VII
МАКСИМАЛНО ДОЗВОЛЕНА КОНТАМИНАЦИЈА НА ПОВРШИНИ

СРЕДИНА И ОБЈЕКТ	АЛФА ЕМИ- ТЕРИ Bq/100 cm ²	ДРУГИ РАДИО- НУКЛИДИ Bq/100 cm ²	ВИД НА КОН- ТАМИНАЦИЈА
1	2	3	4
Работна средина			
1. Работни места и надворешна страна на заштитните облеку во средината каде што се работи со отворени радиоактивни извори на зрачење ¹⁾	400	4000	отстранлива
2. Простории, опрема и работни облеку во средината каде што се работи со затворени радиоактивни извори на зрачења ²⁾	40	400	врзана
Животна средина			
3. Работни и заштитни облеку, постелна и друга преслека од медицински установи и лаборатории која се испраќа во заеднички или јавни перални. Надворешна страна на пратките што содржат радиоактивен материјал а се упатуваат со јавен транспорт	40	400	отстранлива
4. Простории и опрема во средината каде што човекот живее и работи, површина на предметите наменети за општа употреба. Преслека, приватни облеку и кожа на луѓето ²⁾	4	400	врзан.

¹⁾ Вредностите не ја вклучуваат цврсто врзаната контаминација, доколку е сигурно утврдено дека не постои опасност од ширење на контаминација или од инкорпорација.

²⁾ На овие објекти не смее да има отстранлива контаминација.

Забелешка: 1 Ci = 3,7.10¹⁰ Bq

525.

Врз основа на член 30 став 1 точка 6 од Законот за заштита од јонизирачки зрачења („Службен лист на СФРЈ“, бр. 54/76). Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита пропишува

П РА В И Л Н И К
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ МОЖАТ ДА СЕ ПУШТААТ ВО ПРОМЕТ И ДА СЕ УПОТРЕБУВААТ ВОДА ЗА ПИЕЊЕ, ЖИВОТНИ НАМИРНИЦИ И ПРЕДМЕТИ ЗА ОПШТА УПОТРЕБА, КОНТАМИНИРАНИ СО РАДИОАКТИВНИ МАТЕРИИ

Член 1

Водата за пиење, животните намирници и предметите за општа употреба, кои се контаминирани со радиоактивни материи, можат да се употребуваат за пиење, да се пуштаат во промет и да се користат за наменетите цели под условите пропишани со овој правилник.

Член 2

Како контаминирани, во смисла на овој правилник, се сметаат водата за пиење, животните на-

мирници и предметите за општа употреба за кои ќе се утврди дека содржат радиоактивни материи над границите пропишани со Правилникот за максимално дозволените граници на радиоактивна контаминација на човековата средина и за вршењето на деконтаминација („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/79).

Член 3

Водата за пиење, животните намирници, односно предметите за општа употреба за кои ќе се утврди дека се контаминирани со радиоактивни материи под пропишаните граници, можат без ограничување да се употребуваат за пиење, да се пуштаат во промет и да се користат за наменетите цели.

Член 4

Водата за пиење која содржи радиоактивни материи над пропишаната граница може да се употребува за пиење, ако се утврди дека активноста на радиоактивните материи во таа вода, заедно со активноста на радиоактивните материи што годишно се внесуваат во човечкиот организам по пат на животни намирници, не ги преминува максимално дозволените граници на озрачување пропишани за поединец од населението.

Член 5

Водата за пиење во која активноста на радиоактивните материји, заедно со активноста на радиоактивните материји во животните намирници што годишно се внесуваат во човечкиот организам, ги преминува границите на озрачување пропишани за поединец од населението, може да се употребува за пиење ако со соодветна постапка се спроведе успешна деконтаминација.

Член 6

Животната намирница која е контаминирана со радиоактивни материји над пропишаната граница може да се пушта во промет и да се користи ако се утврди дека активноста на радиоактивните материји со кои е контаминирана, заедно со активноста на радиоактивните материји во другите животни намирници и во водата за пиење што годишно се внесуваат во човечкиот организам, не ги преминува максимално дозволените граници на озрачување пропишани за поединец од населението.

Член 7

Животната намирница во која активноста на радиоактивните материји, заедно со активноста на радиоактивните материји во другите животни намирници и во водата за пиење што годишно се внесуваат во човечкиот организам ги преминува границите на озрачување за поединец од населението, може да се пушта во промет и да се користи ако со соодветна постапка се спроведе успешна деконтаминација.

Член 8

Предметите за општа употреба за кои ќе се утврди дека се контаминирани со радиоактивни материји над пропишаните граници можат да се пуштаат во промет и да се користат за наменетите цели, ако со соодветна постапка се спроведе успешна деконтаминација.

Член 9

Водата за пиење, животните намирници и предметите за општа употреба кои се контаминирани со радиоактивни материји над пропишаните граници, а не можат да се употребуваат, пуштаат во промет и користат под условите од чл. 4 до 8 на овој правилник, се сметаат како хигиенски неисправни.

Член 10

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1772

24. мај 1979 година

Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за труд,
здравство и социјална заштита,
Светозар Пеповски, с. р.

526.

Врз основа на член 7 став 3 од Законот за статистичките истражувања од интерес за целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/77), директорот на Сојузниот завод за статистика донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРИМЕНУВАЊЕ НА МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА БОЛЕСТИ, ПОВРЕДИ И ПРИЧИНИ ЗА СМРТ (IX РЕВИЗИЈА)

1. Во статистичките истражувања во кои се користи дијагнозата на болестите, повредите и причините за смрт се применува, заради споредливост на податоците, Меѓународната класификација на болест, повреди и причини за смрт (IX ревизија), како југословенска стандардна класификација.

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува почнувајќи од 1 јануари 1979 година.

Бр. 710-2916/1

22 јуни 1979 година

Белград

Заменик-директор на Сојузниот завод за статистика,

д-р Војан Конвалинка, с. р.

527.

Врз основа на член 15 од Законот за статистичките истражувања од интерес за целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/77), во врска со одредбата од редниот број 1 на одделот Статистички регистри на Програмата на статистичките истражувања од интерес за целата земја за 1979 година, која е составен дел од Одлуката за утврдување на Програмата на статистичките истражувања од интерес за целата земја за 1979 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/79), директорот на Сојузниот завод за статистика донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКОТО ИСТРАЖУВАЊЕ „РЕВИЗИЈА НА ДОКУМЕНТИТЕ НА СТАТИСТИЧКИОТ КАТАСТАР“ ВО 1979 И 1980 ГОДИНА

1. Статистичкото истражување „Ревизија на документите на статистичкиот катастар“ ќе се спроведе од 14 јули 1979 до 31 декември 1980 година.

2. Со истражувањето од точка 1 на ова решение ќе се соберат податоци за промените, со кои ќе се дополнат документите на статистичкиот катастар (скици и описи на границите на статистичките кругови) за потребите на пописот на населението, домаќинствата и становите во 1981 година и ќе се обезбеди постојана евиденција на таквите промени за ажурно водење на тие документи и за потребите на Единствениот регистар на територијалните единици.

3. Истражувањето од точка 1 на ова решение ќе се спроведе според упатствата и на обрасците што ќе ги утврди Сојузниот завод за статистика во соработка со републичките и покраинските заводи за статистика.

4. Во спроведувањето на истражувањето од точка 1 на ова решение учествуваат Сојузниот завод за статистика, републичките заводи за статистика, покраинските заводи за статистика и надлежните органи, односно организации во општините и градовите.

5. Податоците собрани со истражувањето од точка 1 на ова решение ќе служат за потребите на статистичките истражувања од интерес за целата земја и за потребите на водењето евиденција за територијалните промени во општинските и други органи и организации.

6. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 710-2798
18 јуни 1979 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод
за статистика,
Ибрахим Латифиќ, с. р.

528.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ДРВНАТА ИНДУСТРИЈА

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди од областа на дрвната индустрија кои имаат следни називи и ознаки:

- 1) Кибрит. Услови на изработка и испораката — — — — — JUS D.H9.020
- 2) Плута. Плочи од агломерирана плута. Карактеристики — — — — — JUS D.Z0.036
- 3) Плута. Плочи од чиста експандирана агломерирана плута. Карактеристики — — — — — JUS D.Z0.037
- 4) Плута. Подни плочи од плута. Карактеристики — — — — — JUS D.Z0.039
- 5) Плута. Чепови од плута. Поими и поделба — — — — — JUS D.Z0.050
- 6) Кујнска опрема. Координациони мери — — — — — JUS D.E7.201
- 7) Производи од експлоатација на шуми. Трупци за фурнир на широколисници — — — — — JUS D.B4.020
- 8) Производи од експлоатација на шуми. Трупци за фурнир на иглолисници — — — — — JUS D.B4.021
- 9) Производи од експлоатација на шуми. Трупци за лупење на широколисници — — — — — JUS D.B4.022
- 10) Производи од експлоатација на шуми. Трупци за лупење на иглолисници — — — — — JUS D.B4.023
- 11) Производи од експлоатација на шуми. Трупци за прагови — — — — — JUS D.B4.026
- 12) Производи од експлоатација на шуми. Комбинирани трупци — — — — — JUS D.B4.027
- 13) Производи од експлоатација на шуми. Трупци на широколисници за режење — — — — — JUS D.B4.028

- 14) Производи од експлоатација на шуми. Трупци на иглолисници за режење — — — — — JUS D.B4.029
- 15) Производи од експлоатација на шуми. Трупци за фурнир на даб — — — — — JUS D.B4.031
- 16) Испитување на дрво. Определување на статичката тврдост — — — — — JUS D.A1.032
- 17) Испитување на дрво. Определување на динамичката тврдост — — — — — JUS D.A1.033
- 18) Испитување на дрво. Определување на модулот на еластичноста при статичко свиткување — — — — — JUS D.A1.035
- 19) Испитување на дрво. Земање мостри — — — — — JUS D.A1.040
- 20) Испитување на дрво. Определување на содржината на влагата — — — — — JUS D.A1.043
- 21) Испитување на дрво. Определување на зафатнинската маса — — — — — JUS D.A1.044
- 22) Испитување на дрво. Определување на статичката свиткувачка цврстина — — — — — JUS D.A1.046
- 23) Испитување на дрво. Определување на свиткувачката цврстина при удар — — — — — JUS D.A1.047
- 24) Испитување на дрво. Определување на затезната цврстина во правец на влакната — — — — — JUS D.A1.048
- 25) Испитување на дрво. Определување на притисната цврстина во правец на влакната — — — — — JUS D.A1.051
- 26) Испитување на дрво. Определување на смолкнувачката цврстина паралелно на дрвните влакна — — — — — JUS D.A1.053
- 27) Кревети, легла и детски кревети — — — — — JUS D.E2.033
- 28) Мебел. Кујнски и трпезариски маси — — — — — JUS D.E2.024

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел од овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Освен точ. 4.3, 4.4 и 5. на југословенскиот стандард JUS D.E7.201, чија примена не е задолжителна, југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни, а ќе се применуваат на производите од областа на дрвната индустрија што ќе се произведат, односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди кои имаат следни називи и ознаки:

- 1) Кибрит — — — — — JUS D.H9.020,
- донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на шумарството и дрвната индустрија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/59).
- 2) Елементи на кујнски мебел од дрво:
- Стоечки едноделен орман — JUS D.E2.101
- 3) Стоечки дводелен орман — JUS D.E2.102
- 4) Стоечки орман за во коше — JUS D.E2.103
- 5) Орман за мијалник — — — JUS D.E2.104
- 6) Плоча за стоечки ормани — JUS D.E2.105
- 7) Висечки едноделен орман — JUS D.E2.106,
- донесени со Решението за југословенските стандарди од областа на дрвната индустрија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/67).
- 8) Кујнски мебел:
- Висечки дводелен орман — JUS D.E2.107

9) Висечки орман за во Коше — JUS D.E2.108,
донесени со Решението за југословенските стандарди за кујнски мебел („Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/64).

10) Елементи на кујнски мебел од дрво:
Висок орман — — — — JUS D.E2.109
11) Стоечки повеќеделен орман — JUS D.E2.111
12) Висечки повеќеделен орман JUS D.E2.112,

донесени со Решението за југословенските стандарди од областа на дрвната индустрија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/67).

13) Производи од експлоатација на шуми:
Трупци за фурнир на широколис-
ници. Општи услови — — — — JUS D.B4.020
14) Трупци за фурнир на широ-
колисници. Посебни услови за сите
видови, освен за даб — — — — JUS D.B4.040
15) Трупци за фурнир на игло-
лисници — — — — JUS D.B4.021
16) Трупци за лупење на широ-
колисници. Општи услови — — — — JUS D.B4.022
17) Трупци за лупење на широко-
лисници. Посебни услови — — — — JUS D.B4.032
18) Трупци за лупење на игло-
лисници — — — — JUS D.B4.023
19) Трупци за прагови — — — — JUS D.B4.026
20) Комбинирани трупци — — — — JUS D.B4.027
21) Трупци за режање на широ-
колисници. Општи услови — — — — JUS D.B4.028
22) Трупци за режење на широ-
колисници. Посебни услови — — — — JUS D.B4.038
23) Трупци за режење на игло-
лисници. Општи услови — — — — JUS D.B4.029
24) Трупци за режење на игло-
лисници. Посебни услови — — — — JUS D.B4.039
25) Трупци за фурнир на широ-
колисници. Посебни услови за даб — JUS D.B4.031,

донесени во Решението за југословенските стандарди од областа на експлоатацијата на шуми („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/67).

26) Испитување на дрво. Земање
мостри — — — — JUS D.A1.040
27) Испитување на дрво. (Влаж-
ност на дрвото) — — — — JUS D.A1.043
28) Испитување на дрво. (Специ-
фична тежина) — — — — JUS D.A1.044
29) Испитување на дрво. Цврсти-
на на свиткувањето — — — — JUS D.A1.046
30) Испитување на дрво. Специ-
фична работа за скршување со удир JUS D.A1.047
31) Испитување на дрво. Затезна
цврстина во правец на влакната — JUS D.A1.048,

донесени со Решението за југословенските стандарди за испитување на дрвото, споеното дрво и лесонит-плочите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 47/57).

32) Испитување на дрво. Притис-
на цврстотија вертикално на дрвни-
те влакна — — — — JUS D.A1.051,

донесен со Решението за југословенските стандарди за испитување на дрвото („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 30/58).

33) Испитување на дрво. Смет-
нувачка цврстотија во правецот на
дрвните влакна — — — — JUS D.A1.058

донесен со Решението за југословенските стандарди за испитување на дрвото („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 30/58).

34) Кујнски мебел од дрво:
Кревети за едно лице — — JUS D.E2.033
35) Лежај за едно лице — — JUS D.E2.035

36) Детски кревет — — — — JUS D.E2.036
37) Влошка за кревет за едно
лице — — — — JUS D.E2.037
38) Душек за кревет за едно лице JUS D.E2.038
39) Трпезариска маса — — — JUS D.E2.024
40) Кујнска маса — — — — JUS D.E2.025,

донесени со Решението за југословенските стандарди за кујен мебел од дрво („Службен лист на СФРЈ“, бр. 42/64).

Член 5

Овој правилник влегува во сила шеесеттиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 31-11078/1
22 јуни 1979 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с.р.

529.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛАСТА
НА ТЕКСТИЛНАТА ИНДУСТРИЈА

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард од областа на текстилната индустрија кој има следен назив и ознака:

1) Испитување на текстил. Опре-
делување на суровинскиот состав на
текстилните производи. Општи од-
редби — — — — JUS F.S3.101

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел од овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на испитувањето на текстил — определување на суровинскиот состав на текстилните производи што ќе се произведат, односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој прави-
линик престанува да важи југословенскиот стан-
дарт кој има следен назив и ознака:

Испитување на текстил. Кванти-
тативно определување на составот на
мешаница на повеќе видови текстил-
ни влакна. Општи одредби — — — JUS F.S3.101,
донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на текстилната индустрија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/68).

Член 5

Овој правилник влегува во сила шеесеттиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 31-11080/1
22 јуни 1979 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 31-11077/1
22 јуни 1979 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

530.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ПРЕСТАПУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ТЕКСТИЛНАТА ИНДУСТРИЈА

Член 1

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи точка 7.3 на југословенските стандарди со следните називи и ознаки:

- 1) Домашна волна. Општи услови JUS F.B1.012
- 2) Странска волна. Општи услови JUS F.B1.013
- 3) Волна од кожи. Општи услови JUS F.B1.014,

донесени со Решението за југословенските стандарди од областа на текстилната индустрија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/72).

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 31-11076/1
22 јуни 1979 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

531.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ПРЕСТАПУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛАСТА НА ТЕКСТИЛНАТА ИНДУСТРИЈА

Член 1

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи точка 6.3 на југословенскиот стандард со следниот назив и ознака:

Памучни влакна. Општи одредби JUS F.B1.021, донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на текстилната индустрија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 41/72).

532.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛАСТА НА РАДИОКОМУНИКАЦИЈЕ

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард од областа на радиокомуникациите кој има следен назив и ознака:

Номенклатура на фреквенциските подрачја и на брановите должини — — — — — JUS N.N6.012

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел од овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Применувањето на југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник не е задолжително.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на шеесет дена од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 31-11081/1
22 јуни 1979 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

533.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ПРЕСТАПУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ТЕОРИЈАТА НА ИНФОРМАЦИЈЕ

Член 1

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи југословенскиот стандард кој има следен назив и ознака:

Теорија на информациите. Дефиниции на поимите — — — — — JUS A.F0.002,

донесен со Решението за југословенскиот стандард од областа на обработката на информации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 47/72).

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 31-11079/1
22 јуни 1979 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод
за стандардизација,
Милаи Крајновиќ, с. р.

534.

Врз основа на член 32 и на член 66 став 1 точка 17 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА БАНКИТЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ДНЕВНАТА ЛИКВИДНОСТ

1. Во Одлуката за кредитирање на банките за одржување на дневната ликвидност („Службен лист на СФРЈ“, бр. 69/78 и 20/79) во точка 2 став 1 во уводната реченица и во точка 3 зборовите: „10 работни денови“ се заменуваат со зборовите: „15 работни денови“.

2. Во точка 2 став 1 одредбата под 1 и во став 3 зборовите: „до височината од 70% од“ се заменуваат со зборовите: „до износот на“.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 29
6 јули 1979 година
Белград

Претседател на Советот
на гувернерите
гувернер
на Народна банка на
Југославија,
д-р Ксенте Богоев, с. р.

535.

Врз основа на член 24 и на член 66 став 1 точка 16 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОБЕМОТ И ДИНАМИКАТА НА ПОРАСТОТ НА ПЛАСМАНИТЕ НА БАНКИТЕ ВО 1979 ГОДИНА

1. Во Одлуката за усогласување на обемот и динамиката на порастот на пласманите на банките во 1979 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/79) во точка 1 став 2 зборовите: „10% на 30 јуни, 13% на 30 септември“ се заменуваат со зборовите: „12% на 31 јули, 15% на 30 септември“.

Во став 3 процентот: „16%“ се заменува со процентот: „18%“, а процентот: „13%“ — со процентот: „15%“.

2. Во точка 3 на крајот од одредбата под 4 точката се заменува со точка и запирка и потоа се додава нова одредба под 5, која гласи:

„5) кредитите што банките им ги даваат на основните организации на здружен труд за покривање на непокриените загуби по завршните сметки за 1978 година.“

3. Во точка 4 втората реченица се менува и гласи: „На истиот начин можат банките на територијата на една република, односно автономна покраина и банките на целата територија на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, меѓусебно да си го отстапуваат непласираниот дел од порастот на пласманите“.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 30
6 јули 1979 година
Белград

Претседател на Советот
на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
д-р Ксенте Богоев, с. р.

536.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА РОТО-НОВИНСКА ХАРТИЈА, ЗА СРЕДНОФИНА ОФСЕТ ХАРТИЈА ВО МАКАРИ, ЗА РОТО-ОФСЕТ ХАРТИЈА ЗА СПИСАНИЈА ВО МАКАРИ И ЗА СРЕДНОФИНА ХАРТИЈА САТИНИРАНА ВО МАКАРИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 28 март 1979 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за рото-новинска хартија, за среднофина офсет хартија во макари, за рото-офсет хартија за списанија во макари и за среднофина хартија сатинирана во макари, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголемат до 17%, така што највисоките продажни цени изнесуваат, и тоа за:

	Дин/kg
1) рото-новинска хартија	9,09
2) среднофина офсет хартија во макари	10,75
3) рото-офсет „Проф“ хартија за списанија во макари	9,52
4) среднофина хартија сатинирана во макари 56 до 80 g/m ²	12,81

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека произведите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно ќе ги купуваат според цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 2864 од 22 јуни 1979 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на

СФРЈ", а ќе се применува од денот што е утврден во Спогодбата.

Претставници на производителите: „Гуро Салај“ — Кришко и „Матроз“ — Сремска Митровица. Претставници на купувачите-потрошувачи: „Политика“ — Белград, „Борба“ — Белград, „Вјесник“ — Загреб, „Ослобођење“ — Сараево, „Формум“ — Нови Сад, „Победа“ — Титоград, ВИГЗ — Белград, „Дневник“ — Нови Сад, „Ивица Ловинчиќ“ — Загреб и „Нова Македонија“ — Скопје.

537.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА АМБАЛАЖНИ ХАРТИИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на амбалажни хартии на 20 декември 1978 година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за амбалажни хартии, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголемат, и тоа за:

1) амбалажни хартии до 70%

2) шпенц амбалажни хартии до 100%

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производе од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно ќе ги купуваат по цените и под условите, што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 245 од 1 јуни 1979 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од денот што е утврден во Спогодбата.

Претставници на производителите: 10 производители потписници на Спогодбата.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 13 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

538.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА РЕЈОНСКИ КОРД

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите на 20 април 1979 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за рејонски корд, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголемат до 7% односно до 9%, така што највисоките продажни цени да изнесуваат, и тоа за:

Асортиман	Dtex	Дин/kg
1) корд преѓа	1220 x 1	48,61
2) корд кабел	1220 x 2	54,50
3) импрегнирана ткаенина	1220 x 2	70,03
4) корд преѓа	1840 x 1	43,28
5) корд кабел	1840 x 2	48,41
6) импрегнирана ткаенина	1840 x 2	63,66
7) корд преѓа без завој	830 x 1	70,03
8) корд преѓа со завој	830 x 1	74,33
9) корд кабел	830 x 2	83,11
10) сурова ткаенина	830 x 2	83,11
11) импрегнирана ткаенина	830 x 2	85,94
12) корд преѓа без завој	1000 x 1	65,40
13) корд преѓа со завој	1000 x 1	70,03
14) корд кабел	1000 x 2	76,73
15) сурова ткаенина	1000 x 2	77,00
16) рејонски монокорд	3680 x 4	73,40
17) импрегнирана ткаенина	1000 x 2	80,33
18) корд преѓа без завој	2440 x 1	44,94
19) корд преѓа со завој	2440 x 1	46,81
20) корд кабел	2440 x 2	47,72
21) сурова ткаенина	2440 x 2	54,99
22) импрегнирана ткаенина	2444 x 2	58,63
23) РП ткаенина 160/65	1840 x 2	Дин/m ² 60,56
24) техничка ткаенина за изработка на гумени црева	1000 x 120	14,00
25) техничка ткаенина за изработка на гумени црева	830 x 225	28,01
26) корд преѓа со завој	1220 x 1	54,50
27) корд преѓа со завој	1840 x 1	48,41

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производе од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите, што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 3150 од 22 јуни 1979 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителот: „Вискоза“ — Лозница

Претставници на купувачите-потрошувачи: „Борово“ — Борово, „Рекорд“ — Белград, „Трајал“ — Крушевац, „Милое Закиќ“ — Крушевац, „Сава“ — Крањ и „Тигар“ — Пирот.

539.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЛЕГИРАНИ ЧЕЛИЧНИ КУГЛИ

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите на 30 март 1979 година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за легирани челични кугли, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголемат до 9,5%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производе од точка 1 на оваа спогодба ќе ги

продаваат, односно ќе ги купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 3013 од 5 јули 1979 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителот: Металуршки комбинат Смедерево.

Претставници на купувачите-потрошувачи: Рудник „Сува руда“ — Рашка Рудник „Саса“ — Каменица Македонска и Рудник „Благодет“, — Вранје.

540.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЗАШТИТНИ РЕЛЕИ И ЕЛЕМЕНТИ НА АВТОМАТИЗАЦИЈА И ЗА НИВНИТЕ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите на 26 април 1979 година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за заштитни релеи и елементи на автоматизација и за нивните резервни делови, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголемат до 9,5%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно ќе ги купуваат по цените и под условите, што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 3144 од 2 јули 1979 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителот: „Искра“ — Крањ.

Претставници на купувачите-потрошувачи — 8 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

541.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА МОТОРНИ ПИЛИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите, на 22 декември 1978 година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за моторни пили, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат своите затечени продажни цени, за наведените производи, при постојните услови на продажбата, да ги зголемат до 8%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно ќе ги купуваат по цените и под условите, што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 6690 од 5 јули 1979 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Томос“ — Копер и „Кордун“ — Карловац.

Претставници на купувачите-потрошувачи: „Уникомерц“ — Загреб и „Интертрејд“ — Љубљана.

542.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ МАЛОПРОДАЖНИ ЦЕНИ ЗА ПРИРОДНИ ВИНА

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 21 декември 1978 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените малопродажни цени за природни вина, со тоа што производителските организации на здружен труд можат своите затечени малопродажни цени да ги зголемат до 2 динара за литар, според ценовниците што се составен дел од оваа спогодба, а при условите на продажбата што се наведени во Спогодбата.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 68 од 3 јули 1979 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: 59 производители потписници на Спогодбата.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 14 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Списокот на стоките за кои се утврдуваат условите за извоз и увоз, кој е составен дел од Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/78, се поткрале долунаведените грешки, па се дава

ИСПРАВКА

НА СПИСОКОТ НА СТОКИТЕ ЗА КОИ СЕ УТВРДУВААТ УСЛОВИТЕ ЗА ИЗВОЗ И УВОЗ, КОЈ Е СОСТАВЕН ДЕЛ ОД ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ ЧИЈ ИЗВОЗ И УВОЗ Е РЕГУЛИРАН

Во тарифниот број 20.06/26 во колона 5 наместо: „20 06 20203“ треба да стои: „20 06 20208“.

Во тарифниот број 22.01/1 во колона 5 наместо: „21 01 10001“ треба да стои: „22 01 10001“.

Во тарифниот број 25.30/2 во колона 5 наместо:
„25 30 20003“ треба да стои: „25 30 20008“.

Во тарифниот број 28.13/6a2 во колона 5 наместо:
„28 13 06121“ треба да стои: „28 13 06138“.

Во тарифниот број 28.14/3в во колона 5 наместо:
„28 14 33003“ треба да стои: „28 14 33008“.

Во тарифниот број 28.35/1е во колона 5 наместо:
„28 25 10700“ треба да стои: „23 35 10700“.

Во тарифниот број 28.36 во колона 5 наместо:
„28 35 00009“ треба да стои: „28 36 00009“.

Во тарифниот број 28.42/2a10 во колона 5 наместо:
„28 42 21103“ треба да стои: „28 42 21109“.

Во тарифниот број 32.13/2в1 во колона 5 наместо:
„23 13 23103“ треба да стои: „32 13 23103“.

Во тарифниот број 38.19/1 во колона 5 наместо:
„38 19 01009“ треба да стои: „38 19 00002“.

Во тарифниот број 38.19/2в во колона 5 наместо:
„38 19 03001“ треба да стои: „38 19 12000“.

Во тарифниот број 39.07/6 во колона 5 наместо:
„30 07 60000“ треба да стои: „39 07 60000“.

Во тарифниот број 41.01/1г во колона 5 наместо:
„41 01 10806“ треба да стои: „41 01 10601“.

Во тарифниот број 41.01/3з во колона 5 наместо:
„41 01 11004“ треба да стои: „41 01 31005“.

Во тарифниот број 44.22/2б во колона 5 наместо:
„44 22 22202“ треба да стои: „44 22 22602“.

Во тарифниот број 52.01/1 во колона 5 наместо:
„52 01 30003“ треба да стои: „52 01 10003“.

Во тарифниот број 55.07/1 во колона 5 наместо:
„55 07 10053“ треба да стои: „55 07 10003“.

Во тарифниот број 58.08/2 во колона 5 наместо:
„58 08 21118“ треба да стои: „58 08 20018“.

Во тарифниот број 70.15/3 во колона 5 наместо:
„70 15 20004“ треба да стои: „70 15 30004“.

Во тарифниот број 71.05/2в во колона 5 наместо:
„71 05 22008“ треба да стои: „71 05 22006“.

Во тарифниот број 73.05/2 во колона 5 наместо:
„73 05 20010“ треба да стои: „73 05 20018“.

Во тарифниот број 73.11/2 во колона 5 наместо:
„73 11 20003“ треба да стои: „73 11 20005“.

Во тарифниот број 73.38/1б1 во колона 5 наместо:
„73 38 12100“ треба да стои: „73 38 12109“.

Во тарифниот број 82.05/1в2 во колона 5 наместо:
„82 05 12207“ треба да стои: „82 05 13207“.

Во тарифниот број 84.10/2а во колона 5 наместо:
„84 10 50009“ треба да стои: „84 10 20006“.

Во тарифниот број „84.19/2а во колона 5 наместо:
„84 19 20003“ треба да стои: „84 19 21003“.

Во тарифниот број 84.22/4a1-61 во колона 5 наместо:
„84 22 41131“ треба да стои: „84 22 41138“.

Во тарифниот број 84.45/9в во колона 5 наместо:
„84 45 09038“ треба да стои: „84 45 09030“.

Во тарифниот број 84.59/6а во колона 5 наместо:
„84 59 60018“ треба да стои: „84 59 61018“.

Во тарифниот број 84.59/8к во колона 5 наместо:
„84 59 81400“ треба да стои: „84 59 81418“.

Во тарифниот број 85.01/8б во колона 5 наместо:
„85 01 82005“ треба да стои: „85 01 82000“.

Во тарифниот број 85.01/8в во колона 5 наместо:
„85 01 82018“ треба да стои: „85 01 83007“.

Во тарифниот број 85.17/2а во колона 5 наместо:
„85 17 31008“ треба да стои: „85 17 21002“.

Во тарифниот број 85.17/2б во колона 5 наместо:
„85 17 32011“ треба да стои: „85 17 22009“.

Во тарифниот број 85.17/2в во колона 5 наместо:
„85 17 33006“ треба да стои: „85 17 23005“.

Во тарифниот број 85.24/5а во колона 5 наместо:
„85 24 50009“ треба да стои: „85 24 51009“.

Во тарифниот број 87.03/8 во колона 5 наместо:
„97 03 08000“ треба да стои: „87 03 08000“.

Во тарифниот број 87.04/1 во колона 5 наместо:
„87 04 10013“ треба да стои: „87 04 10018“.

Во тарифниот број 87.06/2г2 во колона 5 наместо:
„87 06 20694“ треба да стои: „87 06 20624“.

Во тарифниот број 88.05/1 во колона 5 наместо:
„88 05 10008“ треба да стои: „88 05 10002“.

Во тарифниот број 88.05/2 во колона 5 наместо:
„88 05 20003“ треба да стои: „88 05 20008“.

Во тарифниот број 88.05/3 во колона 5 наместо:
„88 05 30009“ треба да стои: „88 05 30003“.

Во тарифниот број 98.12/1в во колона 5 наместо:
„98 12 12009“ треба да стои: „98 12 130009“.

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 6 јули 1979 година.

По извршеното срамнување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Списокот на средствата за заштита на растенијата за кои се издадени дозволи за пуштање во внатрешен промет, објавен во „Службен лист на СФРЈ”, бр. 26/79, се поткрала долунаведената грешка, па се дава

ИСПРАВКА

НА СПИСОКОТ НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ СЕ ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА ПУШТАЊЕ ВО ВНАТРЕШЕН ПРОМЕТ

Под реден број 82. во колона 4, наместо бројот: „964/0“ треба да стои: „964/1“.

Од Сојузниот комитет за земјоделство, Белград, 19 јуни 1979 година.

По извршеното срамнување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Списокот на средствата за заштита на растенијата за кои се издадени дозволи за пуштање во внатрешен промет, објавен во „Службен лист на СФРЈ”, бр. 26/79, се поткрала долунаведената грешка, па се дава

ИСПРАВКА

НА СПИСОКОТ НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ СЕ ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА ПУШТАЊЕ ВО ВНАТРЕШЕН ПРОМЕТ

Во називот на Списокот, по зборовите: „внатрешен промет”, треба да стојат со грешка изоставените зборови: „во постапка на ревизија”.

Од Сојузниот комитет за земјоделство, Белград, 19 јуни 1979 година.

По извршеното срамнување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Списокот на средствата за заштита на растенијата за кои престанаа да важат дозволите за пуштање во внатрешен промет, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/79, се поткрале долунаведените грешки, па се дава

ИСПРАВКА

НА СПИСОКОТ НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ ПРЕСТАНАА ДА ВАЖАТ ДОЗВОЛИТЕ ЗА ПУШТАЊЕ ВО ВНАТРЕШЕН ПРОМЕТ

1. Под реден број 24, во колона 5, наместо бројот: „18/71-36“ треба да стои: „18/71-36 и 56/72-15“.

2. Под реден број 29, во колона 3, наместо зборот: „Societ“ треба да стои: „Sociète“.

Од Сојузниот комитет за земјоделство, Белград, 19 јуни 1979 година.

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на член 76 од Законот за прекршоците со кои се повредуваат сојузните прописи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/77) и член 167 став 2 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОСТОЈАН ЧЛЕН НА СОЈУЗНИОТ СОВЕТ ЗА ПРЕКРШОЦИ

Се разрешува од должноста постојан член на Сојузниот совет за прекршоци Микко Старовиќ, заради заминување во пензија.

На именувањот му престанува работниот однос со 30 јуни 1979 година.

Е. п. бр. 578

13 јуни 1979 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Иво Марган, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
520. Уредба за измена и дополнување на Уредбата за ограничување на брзината на движењето и користењето на патничките автомобили и мотоциклите — — — —	1041
521. Уредба за измени и дополненија на Уредбата за изземање од забраната на движење на товарни моторни возила на општествените правни лица на определени релации и превози на определени видови лесно расипливи стоки — — — —	1042
522. Одлука за превозите што се изземаат од забраните од член 4 став 1, односно од член 7 став 1 на Законот за ограничување на користењето и движењето на патничките и други моторни возила — — — —	1043
523. Решение за продолжување на важењето на решенијата за намалување на царината на увозот на специфична опрема за определени гранки и групации на стопанството — — — —	1043
524. Правилник за максимално дозволените граници на радиоактивна контаминација	

	Страна
на човековата средина и за вршењето на деконтаминација — — — —	1043
525. Правилник за условите под кои можат да се пуштаат во промет и да се употребуваат вода за пиење, животни намирници и предмети за општа употреба, контаминирани со радиоактивни материи — —	1055
526. Решение за применување на Меѓународната класификација на болести, повреди и причини за смрт (IX ревизија) — —	1056
527. Решение за спроведување на статистичкото истражување „Ревизија на документите на статистичкиот катастар“ во 1979 и 1980 година — — — —	1056
528. Правилник за југословенските стандарди од областа на дрвната индустрија — —	1057
529. Правилник за југословенскиот стандард од областа на текстилната индустрија — —	1058
530. Правилник за престанување на важењето на југословенските стандарди од областа на текстилната индустрија — — — —	1059
531. Правилник за престанување на важењето на југословенскиот стандард од областа на текстилната индустрија — — — —	1059
532. Правилник за југословенскиот стандард од областа на радиокомуникациите — —	1059
533. Правилник за престанување на важењето на југословенскиот стандард за теоријата на информациите — — — —	1059
534. Одлука за измени на Одлуката за кредитирање на банките за одржување на дневната ликвидност — — — —	1060
535. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за усогласување на обемот и динамиката на порастот на пласманите на банките во 1979 година — — — —	1060
536. Спогодба за промена на затечените цени за рото-новинска хартија, за среднофина офсет хартија во макари, за рото-офсет хартија за списанија во макари и за среднофина хартија сатинирана во макари —	1060
537. Спогодба за промена на затечените цени за амбалажни хартии — — — —	1061
538. Спогодба за промена на затечените цени за рејонски корд — — — —	1061
539. Спогодба за промена на затечените цени за легирани челични кугли — — — —	1061
540. Спогодба за промена на затечените цени за заштитни релее и елементи на автоматизација и за нивните резервни делови — — — —	1062
541. Спогодба за промена на затечените цени за моторни пили — — — —	1062
542. Спогодба за промена на затечените малопродажни цени за природни вина — —	1062
Исправка на Списокот на стоките за кои се утврдуваат условите за извоз и увоз, кој е составен дел од Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран — — — —	1062
Исправка на Списокот на средствата за заштита на растенијата за кои се издадени дозволи за пуштање во внатрешен промет — — — —	1063
Исправка на Списокот на средствата за заштита на растенијата за кои се издадени дозволи за пуштање во внатрешен промет — — — —	1063
Исправка на Списокот на средствата за заштита на растенијата за кои престанаа да важат дозволите за пуштање во внатрешен промет — — — —	1064
Назначувања и разрешувања — — — —	1064